

**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ**

**СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ**  
**КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА**

**Бекировик Мери**

**РЕМИНЕРАЛИЗИРАЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ НА ПЛУНКАТА И  
ДЕНТАЛЕН МОРБИДИТЕТ КАЈ МЛАДИТЕ ТРАЈНИ ЗАБИ**

**докторска дисертација**

**Скопје 1997 година**

Универзитет “Св.Кирил И Методиј”  
Стоматолошки факултет - Скопје

Клиника за детска и превентивна стоматологија

Бекировиќ Мери

**Реминерализирачки потенцијал на плунката и  
дентален морбидитет кај младите трајни заби**

докторска дисертација

Скопје, 1997 година

ментор:

Проф.д-р Миле Царчев

Стоматолошки факултет - Скопје

Членови на рецензиона комисија:

Проф. д-р Мила Мирчева, Стоматолошки факултет - Скопје

Проф. д-р Слобода Џекова-Стојкова, Медицински факултет - Скопје

Проф. д-р Љупка Матовска, Стоматолошки факултет - Скопје

Докторат од областа на стоматолошките науки

Особена чест ми е да изразам посебна благодарност и длабоко почитување за безрезервна и искрена подршка во изработувањето на овој Труд на проф.д-р Игнатие Богдановски.

За корисните и стручни совети се заблагодарувам на проф.д-р Мила Мирчева.

Особена благодарност му должам на Институтот за медицинска и експериментална биохемија, при Медицински факултет во Скопје, посебно на Асс.д-р Марија Крстевска-Бошковска и Асс д-р Гордана Босилкова, во сèкупната реализација на биохемиските и физичко-хемиските истражувања.

Со посебно задоволство искажувам искрена благодарност за несебичната и перманентна помош и соработка од страна на менторот, проф.д-р Миле Џарчев, во текот на изработка на дисертацијата.

Истовремено, се заблагодарувам и на сите други кои ми пружија морална подршка.

## АБСТРАКТ

Реминерализирачкиот потенцијал е една од најважните заштитни улоги на плунката за одржување на денталното здравје во детската возраст.

Основен супстрат во реминерализационите и деминерализационите процеси претставува забниот емајл.

Со цел да добиеме сопствени сознанија за учеството на некои саливарни компоненти во репараторните, односно деструктивните процеси на емајловата површина, преземавме испитувања кај деца со млади трајни заби кои се поосетливи кон кариес.

Испитивањата беа извршени кај 70 деца, на возраст од 9-12 години со подеднаква полова припадност, строго анамнестички и клинички селектирани: деца без флуор профилакса, кои земаат храна сиромашна со шеќери и имаат добра орална хигиена. Во зависност од денталниот морбидитет истите беа поделени во две групи; I група деца со низок КЕР (0-3), а II група со висок КЕР (>10).

Биохемиските анализи, кои имаа за цел да ја одредат концентрацијата на калциумот и фосфорот, и активноста на алкалната и киселата фосфатаза, беа извршени во плунка добиена по пат на просто извлекување без употреба на стимулатори.

Физичко-хемиските испитувања беа извршени кај серија деца со ортодонтска индикација за екстракција на заби, кои само што еруптирале, *in vivo*, во услови на рандомизиран клинички дизајн. Користејќи ги методите атомска апсорпциона спектрометрија (AAS), рендгенска емисиона спектрометрија (RFS), безпламена (електротермална) атомска апсорпциона спектрометрија (ETAAS) и индуктивно спрегната плазма (ICP), ја одредувавме процентуалната застапеност на калциумот и фосфорот во емајлот, а експериментално го проследивме степенот на

реминерализација користејќи сканинг електронска микроскопија (SEM) во зависност од калциумовото саливарно депо во период од 30 дена после претходно извршена абразија и деминерализација на смајловите површини.

Добиените резултати ги истакнаа калциумот и алкалната фосфатаза како реминерализирачки фактори, за разлика од фосфорот и киселата фосфатаза кои ја фаворизираат деминерализацијата на смајлот. Процентуалната застапеност на калциум и фосфор во смајлот на младите трајни заби е пониска од истата кај матуриран смајл, а степенот на реминерализација утврдиваме деска с забележително повисок кај деца со повисока концентрација на калциум во плунката. Природниот реминерализирачки потенцијал на плунката е сложен механизам каде остваруваат партциципација не само неорганските туку и органиските саливарни компоненти чие генерирање и конкретна улога треба да бидат предмет на понатамошни истражувања.

**Клучни зборови:** дентален карис, смајл, плунка, калциум, фосфор, алкална фосфатаза, кисела фосфатаза, реминерализација и деминерализација.

## SUMMARY

One of the most important roles of the saliva is the remineralization potential in a way to provide the dental health in the childhood.

The essential substance for re and demineralization process is the dental enamel.

Our aim was to get our individual conclusions about the role of some salivary component in the reparative and destructive processes on the enamel surface. We made our examination on children's permanent teeth which are more sensitive on the caries factors.

The examination was made on 70 children, both sexes, anamnestically and clinically selected; children without fluor profilaxis, that take low sugar food and have good oral hygiene. Taking in consideration the dental morbidity they were examined in two different groups : I group consisted children with low DMF (0-3) and the II group with high DMF (>10).

The biochemical analysis in the saliva that was got by simple way without any use of stimulators, had to determinate concentration of calcium and phosphor, and to determinate the activity acid phosphatase (ACP) and alkaline phosphatase (ALP).

Physically-chemical analyzes were made on a group of children with orthodontic indication for extraction of the teeth that have been just erupted *in vivo* in randomized clinical design. Using the method of Atomic Absorption Spectrometry (AAS), X-ray Fluorescence spectrometry automation (XRF), Electothermal Atomic Absorption Spectrometry (ETAAS),and Inductively Coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP) we measured the percentage of Ca and P in the enamel, and experimentally observed the percentage of remineralization using Scanning Electron Microscope (SEM), depending on the calcium's salivary depo in period of 30 days after already made abrasion and demineralization of the enamel's surface.

The conclusion showed that Ca and ALP were main remineralization factors, despite P and ACP that are favourizing demineralization of the enamel. The percentage of Ca and P in the enamel in the young permanent teeth is lower than the same at the matural enamel, and the degree of remineralization is significantly higher at the children with higher concentration of Ca in the saliva. The natural remineralization potential of the saliva is a complex mechanism where participation is made between inorganic and organic salivary components which concrete role has to be a subject of future examinations.

**Key words:** dental caries, enamel, saliva, calcium, phosphor, alkaline phosphatase, acid phosphatase, remineralization, demineralization

## СОДРЖИНА

ВОВЕД	1
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА	14
МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ НА РАБОТА	16
1. Клинички испитувања	16
2. Биохемиски испитувања	18
3. Физичко-хемиски испитувања	23
4. Статистичка (компјутерска) обработка на податоци	31
ПРИКАЗ И АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ	35
1. Резултати од клинички испитувања	35
2. Резултати од биохемиски испитувања	37
3. Резултати од физичко-хемиски испитувања	52
ДИСКУСИЈА	61
ЗАКЛУЧОЦИ	74
ЛИТЕРАТУРА	77

## КРАТЕНКИ

AAS	Atomic Absorption Spectrometry
ACP	Acid Phosphatase
ALP	Alkaline Phosphatase
Ca	Calcium
ETAAS	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry
ICP	Inductively Coupled Plasma atomic emission spectrometry
P	Phosphor
SEM	Scanning Electron Microscope
XRF	X-ray Fluorescence spectrometry automation

## ВОВЕД

Забниот кариес претставува локализирана деструкција на тврдите забни ткива, која започнува од површината на збогат и во колку не се санира води кон негово целосно уништување.

Проблемот на забниот кариес е основен проблем на стоматолошката наука и пракса, при што борбата против него, неговите компликации и последици, завземаат централно место во современата стоматологија..

Секундните досегашни стремски, насочени кон расветлувањето на этионатогенезата на кариесот, се преточени во над четиристотини теории, но ниедна од нив не дава целосен одговор за неговото настанување од што произлекува се уште актуелниот мултикаузален карактер на забниот кариес.

Меѓутоа во последните неколку години голем акцент се дава на проучувањето на динамичката рамнотежа на процесите на дес и реминерализација, кои се одвиваат во површинниот слој на смајлот при што посебно се апострофираат биолошките перформанси на смајлот, присуството на денталиниот плак и неговите метаболити и електролитниот состав на плунката со својата квантивитативна застаносност.

Секое проучување на де и реминерализацијата треба да е поврзано со проучувањето на иницијалната кариозна лезија, каде што се одвива главното дејство. Иницијалната, субмикроскопска состојба на лезијата е невидлива. Дури со прогресија на истата се забележува нетранспарентна бела дамка, обично покриена со дентален плак, која со време потемнува што укажува дека лезијата или споро прогредира или е стопирана. "Белината" на почетната емајлова лезија доаѓа од минералниот губиток (50% и повеќе) под површината, додека минералниот недостаток во површинскиот емајлов слој од 20 - 50 микрометри е помал од 5%. Овој слој и покрај тоа што дава клинички "звучен" емајл овозможува киселинска и бактериска пенетрација во лезијата (65).

Емајлот, кој е главниот супстрат на процесите де и реминерализација, всушност е нечист биолошки материјал составен пред се од разни типови на апатитни кристали (хидроксиапатит, флуорохидроксиапатит и флуороапатит). Во емајловата структура дополнително се среќаваат и други кристални и аморфни форми на калциум и фосфор (дикалциумфосфат дихидрат и октакалциум фосфат).

Емајловите кристали имаат хексагонален облик, кои меѓусобно градат низи, а нивната големина зависи од брзината на нивното настанување, т.е. од брзината на кристализацијата. Кристалите сместени во емајловата призма се во просек 10 пати поголеми од оние на дентинот или коските. Се смета дека тоа е резултат на побавно темпо на развиток.

Релативно големите димензии на емајловите кристали условуваат помала површината на единица тежина на смајл. Ова својство на смајлот е од големо значење, бидејќи со тоа се намалува ретенционата способност на ова ткиво, што е значајно заради отпорноста спрема кариссот. Во овие шестоаголни творби, калициумовите јони може да се столбни (влегуваат во состав на столбовите на кристалиниот апатит) и аксијални (сместени се заедно со OH-групата во внатрешноста на кристалот). Јоните на калициумот меѓусебно градат триаголници со агли од 60°. Фосфорот во кристалот се наоѓа во форма на групата PO<sub>4</sub>, во која самиот фосфор е централно поставен.

Природните емајлови кристали имаат дефицит на калициум и хидроксил јони. Неорганските јони се застапени 95-96% од тежината на емајлот, органскиот дел (1%) е претставен со подеднакви делови на липиди и протеини, а хидратниот слој кој е 3-4% од тежината изнесува 15% од волуменот на смајлот. Забите кои еруптираат се карактеризираат со емајл кој интензивно матурира, така да таквите млади трајни заби се со значително послабо минерализиран емајл, кој поради тоа е карис нерезистентен.

Со процесите на адсорција и јонска измена во составот на апатитот може да настанат промени и тоа на ниво на неговата кристална решетка. Поради негативните и позитивните јони кои се наоѓаат на површината на кристалната решетка, можна е додатна адсорција и на катјони

и на аниони. Благодарение на тоа постои разновидна обвивка од адсорбираните јони, што условува создавање на хидратационен слој. При локална промена на pH овие јони може да бидат отстранети (десорбирали). Хидратациониот слој ја зголемува емајловата отпорност кон штетни агенси. При негово сушење, побрзо доаѓа до кариозни лезии. Меѓу јоните на алатитот и околната средина можна е јонска измена, така да скоро една третина од јоните од решетката може да биде заменета. Јонската измена може да биде изојонска, која се одвива непрекинато така да калциумот од емајлот се заменува со калциумот од плунката и ткивната течност, и хетеројонска кога калциумот од решетката е заменет со друг катјон ( $\text{Na}^+$ ,  $\text{Mn}^{2+}$ ,  $\text{Sn}^{2+}$ , силикон, хидронијум,  $\text{H}_3\text{O}^+$ ).

За одржување и нормална функција на цврстите забни ткива, посебно емајлот, важна улога зема плунката, не само со количината и конзистенцијата, туку и со квантитативната застапеност на нејзините електролити.

Плунката за емајлот според Vulović (94), е исто што е крвта за клетките на организмот: како што крвта на клетките обезбедува хранливи материји, ги отклонува штетните и ги заштитува, така плунката обезбедува слични функции за емајлот.

Мешовитата плунка претставува продукт на секреција на трите пари големи плунковни жлезди (gll. parotis, gll. sublinguales и gll. submandibulares) и многубројни мали плунковни жлезди сместени во

оралната лигавица, со исклучок на гингивата и слузницата на тврдото

непце. Таа е основен биолошки флуид во усната празнина која е во динамична рамнотежа со оралните ткива, со цел да се очува интегритетот, како на меките така и на тврдите ткива. Квалитативниот состав на плунката е претежно константен, додека во квантитативен поглед, како органскиот, така и неорганскиот саливарен дел, покажува прилично големи варијации. Во неорганскиот дел спаѓаат водата и електролитите, а органскиот дел е претставен пред сé од глико и фосфопротеини.

Главни фактори од кои зависи квантитативната застапеност на саливарните елементи пред сé се: видот на саливарната секреција (мешовита или изолирана секреција на поедини саливарни жлезди), брзината на саливарна секреција (стимулирана или нестимулирана плунка), времето во текот на денот и староста.

Големите варијации кај овие причинители даваат негативни реперкусии во основните функции на саливарниот секрет во обезбедување на мукозно-емајловата бариера преку растворувачката, пуферската и заштитната улога (2, 3, 4).

Хипосаливацијата, која често настапува во човековиот организам како последица на фебрилни состојби, пролонгирани дијареи, анемии, хиповитаминози А и В и употреба на лекови кои содржат атропин кој делува на холинергичките парасимпатикусни нерви, ја придржува висока кариес инциденца. Саливарниот секрет во својата електролитна

композиција покажува сличности со ултрафилтратот од плазмата.

Главните електролити се K, Na, Cl, Ca, бикарбонати и аноргански фосфати. Останатите електролити присутни во пониска концентрација од 1 mmol се флуоридите, сулфати, тиоцијанат, јодиди и магнезиум.

Вариациите во бикарбонатната концентрација се водечки детерминанти за саливарниот pH (85%) и истите најповеќе се трошат после конзумацијата на јаглени хидрати проследено со пад на pH.

Саливарните протеини имаат занемарлива пуферска улога, а фосфатниот пуфер е релативно неефикасен, бидејќи при засилена секреција на плунката концентрацијата на фосфатите се намалува, за разлика од бикарбонатите, каде е обратно.

Така во нестимулирана плунка бикарбонатите се застапени со 1 mmol, а кај максималната секреција, нивната концентрација расте и до 60 mmol (25). При вариациите на pH, варира и количината на адсорбираниите натриумови јони кои обезбедуваат резервоар на површината на хидроксиапатитот: при ацидоза тој се намалува, а при алкалоза се зголемува.

Од макроелементите доминантно место заземаат калциумот и фосфорот. Во нормални услови плунката е презасетена со калциум и фосфати, кои се главни минерали на емајлот, па затоа Silverstone (83) и Shanon (81) плунката ја сметаат за емајл во течен облик. Калциумот и фосфорот во саливата егзистираат во јонизирана и нејонизирана форма.

Некои од јоните се врзани во макромолекули, а некои егзистираат како аноргански делови од комплекси како  $\text{CaHPO}_4$  или  $\text{CaHCO}_3$ . Во "resting" салива околу 80% од калциумот е во јонизирана форма. Активноста на саливарните јони зависи од јонизирачката сила на саливарната циркулација која е условена од концентрациите на сите јони во саливата, а пред се на калциумовите, фосфорните и хидроксил јоните (70). Според Симоновски (84) овие саливарни макроелементи се во корелација со пародонталната болест.

Испитувањата на Arends (5), Gao (30), и Rolla (77) укажуваат дека саливарното ниво на калциум и фосфор влијае на репараторните механизми на емајловата површина, ја поттикнуваат реминерализацијата или обратно, ја фаворизираат деминерализацијата. Здравиот емајл, иако во време на ерупција е добро минерализиран (но не целосно), под дејство на хемиски промени може да претрпи пореметувања во созревањето, кое според Allan (1) е континуиран процес на одржување на динамична јонска измена помеѓу пеликулата, плакот, оралните течности и површината на емајлот и обратно. Нарушувањето на минерализацијата резултира со деминерализациони фази на емајловата површина, која е покриена со плаки, кои продуцирајќи киселини, доведуваат до кариес. Кариес протективниот ефект на макроелементите е особено значаен за младите трајни заби со се уште незавршена матурација, кога забот е повеќе

предиспониран кон карies, заради неговата послаба неорганска структура.

Постојат свидетелни докази дека за време на покасниот стадиум од смајловото формирање (матурација) различна е количината на солубилните протеини и водата од органскиот матрикс. Самата калцификација (минерализација) потекнува од две фази:

- *иницијална*, кога секој инкремент од органскиот матрикс делумно се минерализира веднати по неговата депозиција, и
- *секундарна* фаза, која веднану уследува како "heavy" минерализација, и претставува позначајна, поизразена калцификација.

Оваа фаза започнува во смајлодентинската граница и се шири цервикално и периферно низ смајловата површина.

Првоформираниот кристали се тенки - 15 Å, за да после втората фаза изнесуваат 250 Å, а матурирани 400 - 1600 Å. Органскиот материјал е точно селектиран за органскиот матрикс, меѓутоа утврдено е дека со смајловата матурација се менува количината на аминокиселините. Во исто време се смета дека настапува парцијална деградација на органскиот матрикс во смајлот преку ангажирањето на хидролитичните ензими.

Притоа постојат потенциотии за ензимската дифузија низ периферната зона на младиот смајл, кој се уште се минерализира, да стигне во подлабоките смајлови зони. За време на матурацијата како што се губат протеините, така растат смајловите кристали. Scott & Symons (80) сметаат

дека органскиот матрикс се однесува како тиксотропичен гел како резултат на притисокот од површините на кристалите кои растат, при што голема концентрација на алкалната фосфатаза за целото време на процесот е присутна во stratum intermedium, и истите корелира со калификацијата на емајлот и синтезата на протеини потребни за изградба на органски матрикс.

Испитувањата за реминерализацијата, датираат уште со ацидогената теорија, предложена од Miller (67) придружени со постојани напори за изнаоѓање на нови материјали за надокнада на минералниот губиток настанат за време на кариозниот процес. Ваквиот период кон кариес превенцијата многу години беше запоставен, за да од 60-тите години на овој век сè повеќе се зголемува интересот за реминерализирачкиот потенцијал на плунката за превенцијата на кариссот.

Најдобар пример за природната реминерализација е 6 годишната студија на Backer - Dirks (6) за постгрунтните промени во денталниот емајл. Испитувањата покажале дека најголем број бели дамки, 51% од вкупно 72 кај 9-годишни деца исчезнале, 36% покажале непроменета состојба, а само 13% прогредирале во карис. Ненито послаби резултати се добиени, исто после 6 годишно испитување, од Pot и сор. (73): 13% исчезнале, а 50% и понатаму перзионирале.

Исчезнувањето на белите дамки секако дека се должи на реминерализацијата, но таа која пред се зависи од елиминирањето или редуцирањето на кариес причинителите и надоместување на минералите таму каде се инсуфицентни. Иако реминерализација скоро секогаш се јавува, таа сепак не е целосна, посебно кај длабоки бели дамки, бидејќи јонскиот транспорт во длабочина с лимитиран и телото на лезијата никогаш не е целосно реминерализирано.

Gelhard (33) истражувајќи ги биофизичките и биохемиските процеси во системот смајл-салива констатира дека ниските концентрации на саливарните електролити пред се Ca, PO<sub>4</sub> и F и нивното континуирано присуство за денталното здравје е од поголемо значење од присуството на истиот елементи во повисока концентрација, во пократок временски период.

Современите сфаќања за ефектите на кариес превентивните агенси спфаќаат изучување на двата спротивставени процеси де и реминерализацијата преку лабораториски де и реминерализирачки модели (хемиски или бактериски). Клучни момент кај нив е взајмната меѓусебна интеракција на биолошките процеси, кои ги инволвираат саливарните ензими, при што шанса за игра според Cafe (14) во "утакмицата" имаат сите чинители. Меѓутоа, треба да се дискутира и размислува за валидноста на *in vitro* моделите за предвидување на *in vivo* ефекти. Како еден од најоригиналните модели е pH- кружниот модел

на Cate (15) кој трае 16 дена, при што депозицijата и дисолуцијата на минералите во емајлот се следи преку "цикличниот ден" претставен преку 6-те кариогени оброци дневно кои предизвикуваат деминерализација и преку реминерализацијата која се одвива меѓу оброците и за време на "ноќта". Притоа е потребно одвоено мерење на минералниот внес во емајлот за време на реминерализирачките фази и минералниот губиток за време на деминерализирачкиот циклус.

Суптилните биохемиски испитувања опфаќаат и ензимски испитувања. Треба да се нагласи дека ензимите егзистираат и во латентна форма, а под дејство на одредени фактори се активираат или инхибираат. Во групата на најзастапени ензими во плунката спаѓаат: каликреинот, амилазата и лизозимот, меѓутоа во процесите на ре и деминерализацијата се истакнуваат алкалната и киселата фосфатаза. Алкалната фосфатаза е важна компонента кај ткивото во фаза на минерализација, а висока нејзина ензимска активност е регистрирана и во периодонталниот лигамент.

Зголемената активност на алкалната фосфатаза многу повеќе е испитувана кај пародонталната болест и плаковниот флуид (12) или при постекстракционо зараснување (58), отколку нејзината поврзаност со кариесот. Истото се покажува и за киселата фосфатаза, која најчесто се поврзува со воспалително дистрофичните процеси во ткивата.

Del Balso (22) експериментално користејќи ја киселата фосфатаза предизвикал пулпина инфламација, а Karjalainen (54) наоѓа нејзина зголемена активност при иницијални дентински лезии и дентинска депозиција. Одредувајќи ја активноста на алкалната и киселата фосфатаза во мешовита плунка Љубишковик (60), нашол нивни зголемени вредности кај пациенти со предиспозиција кон создавање на забен камен. Негативното влијание на киселата фосфатаза и нејзината партиципација во кариес динамиката го потенцира Цветковик (20, 21), а Веџировиќ (9) утврдува позитивна корелација на киселата фосфатаза со денталниот плак.

Кога зборуваме за настанување на кариозни лезии, зборуваме и за критичен pH. Современите познавањата од областа на неорганска хемија и составот на оралните флуиди покажуваат дека нема специфичен критичен pH, туку дека е битна композицијата на флуидот што ги промива забите. Според законот на "mass action" во солуцијата се покачува нивото на  $H^+$  јони (низок pH), дисолуцијата се акцелерира, се зголемува  $Ca^{2+}$  и  $HPO_4^{2-}$  концентрацијата и дисолуцијата престанува.

Значи во колку саливата поседува поголеми количества на  $Ca^{2+}$  и  $HPO_4^{2-}$  повеќе  $H^+$  јони се потребни за растварање на емајлот. Нормално pH на плаковиот флуид за започнување на деминерализацијата е 5,2 - 5,5, меѓутоа важно е и присуството на други елементи, како на пример

флуорот, бидејќи создадениот флуороапатит е помалку растворлив од хидроксиапатитот, па и понизок pH не го раствара.

Затоа веќе подолго време (последните децении) флуорот егзистира како најважен фактор за реминерализација, применет било ендогено или егзогено. Неговата примена беше, и сé уште е толку фаворизирана и масовна, па поради преголемата и неконтролирана негова употреба се појавуваат и несакани дејства. Поаѓајќи од тоа препорака на последниот FDI Конгрес е: да се намалат досега употребуваните дози на флуор.

Оттука произлегува актуелниот интерес во превентивната стоматологија за преземање на нови суптилни испитувања асоциирани пред сé со биофизичките и биохемиските процеси меѓу емајлот и плунката, а посебно улогата на калциумовото и фосфорното депо, кое претставува природен реминерализирачки потенцијал на плунката.

## **ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА**

Проучувањето на природниот саливарен реминерализирачки потенцијал во детска возраст, кој се и предмет на нашиот испитувања се од особено значење за младата популација пред се поради фактот што почилиот степен на матурација на првите забни ткива е една од главните причини за пивната поголема подложност кон карис афекција.

Мотивирани од досегашните реализирани испитувања и добисни сознанија за учеството на калциумот и фосфорот во репараторните механизми на смајловата површина, а со тоа и инхибитори на процесите на деструкција особено значајни кај младите смајлови површини, си поставивме за цел да ги испитаме истите кај деца со различна карис инциденција исклучувајќи:

- реализације на клиничките испитувања строго насочени кај испитаници со сличен хигисно - дистостски режим, со што би го исклучиле несдиаквото влијание на флуорот, шеќерите и денталниот плак врз денталното здравје;
- спроведување на биохемиски анализи на плунката и корелирање на добисните вредности на калциум, фосфор и алкална и кисела фосфатаза со саливарното pH и денталниот морбидитет кај децата од училишна возраст;

- реализирање на физичко - хемиски испитувања на емајловата површина заради:

- 1) здобивање поегзактни податоци за неорганската застапеност на калциум и фосфор во емајлот на младите трајни заби.
- 2) анализа на степенот на реминерализација во зависност од саливарното калциумово депо.

Врз база на добиените наоди и сознанија споредени со досегашните констатации на други автори ќе предложиме превентивни мерки, кои пред се ќе имаат за цел да го подигнат нивото на реминерализирачкиот потенцијал на плунката, посебно кај кариес ризичните групи на пациенти. Тоа според наше мислење би претставувало значаен прилог кон општите стремежи за изнаоѓање на нови средства и методи во превенцијата на забниот кариес кои применети во раната детска возраст додека се одвива посттеруптивната матурација на забите, ќе разултираат во повисок процент на редукција на кариесот.

## **МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА**

Реализацијата на поставената цел го насочи истражувањето кон првомачта на:

1. Клинички испитувања
2. Биохемиски анализи
3. Физичко - хемиски истражувања
4. Статистичка (компјутерска) обработка на податоци

### **1. Клинички испитувања**

Клиничките испитувања се извршени кај 70 деца на возраст од 9-12 години одбрани меѓу пациентите од Клиниката за детска и превентивна стоматологија - Скопје , после земена испризна анамнеза и извршени темелни клинички прегледи.

За испитување беа земени само онис деца кај кои преку анамнестичките податоци установивме дека е исклучена флуор профилакса , земаат храна сиромашна со пшкери и редовно ги мијат забите утврдено преку задоволителното ниво на оралната хигиена. Индексот на оралната хигиена (OHI) го одредувавме преку квантифицирање на присутните наслаги со помош на симилифицираната метода по Greene-Vermilium (39) според која , со :

- 0 - го означуваме отсъството на наслаги , со
- 1 - присъството на наслаги во гингивалната третина на клиничката коронка , со
- 2 - присъство на наслаги во средната третина , а со
- 3 - присъството на наслаги во оклuzалната т.е инцизалната третина на клиничката коронка

Кај симплифицираниот метод индексот на оралната хигиена (OHI-S) се оценуваат само шест површини на шест заби , кои претставуваат репрезентативен примерок за целата дентиција :

16	11	26
46	31	36

-(вестибуларна површина\_на : горните први молари , горниот десен централен инцизив и долнот лев централен инцизив ; оралната површина на долните први молари)

Индексот на орална хигиена беше пресметан по следната формула:

$$OHI - S = \frac{\text{СУМА на дијагностицирани забни површини}}{\text{број на оцелените заби}}$$

Со регистрацијата на забиниот статус , на дневна светлина со сонда  
огледалице, беа дијагностицирани кариозните , екстрактираните ,  
пломбираните и вкупниот број на здрави заби.

Врз основа на регистрираната состојба денталниот морбидитет на  
забите беше следен преку КЕР индексот

- КЕР = вкупен број на кариозни , скстрахирани и пломбирани заби

- структура на КЕР

K - кариозни

E - екстрахирани

P - пломбирани

Z - здрави заби

Според денталниот морбидитет десата се поделени во две групи со  
поденаква застапеност на макки и женски испитаници за поголема  
хомогеност на групите. Испитаниците од првата група имаат  
задоволителен (0-3), додека испитаниците од втората група имаат  
загрижувачки КЕР ( $>10$ ).

## 2.Биохемиски анализи

При биохемиските испитувања како материјал се користеше  
плунката добиена по пат на просто извлескување без употреба на  
стимулатори. Плунката земена наутро во посебни конусни спрувачи  
вежаш ја транспортирамс до Институтот за медицинска и

експериментална биохемија при Медицинскиот факултет - Скопје каде  
беса извршени следните биохемиски анализи:

### 1. Одредување на pH на плунката со pH-метар "ISKRA MA 5704"

Плунката се центрифугира 5 минути на 3000 вртежи во минута за да се  
исталожат остатоците од храна , разни други партикли и слично.  
Центрифугираната плунка се префрла во други специјални кивсти и се  
чува во фрижидер на +4°C.

Ензимите, алкална и кисела фосфатаза се работени веднаш откога ќе  
се исцентрифугираше плунката заради малата стабилност на ензимите (3  
дена). Останатата плунка се чува на -20°C. Седмиот ден се одмрзнува и во  
нее се одредуваат во серија калциумот и неорганичниот фосфор ( на -20°C  
калијумот е стабилен 32 недели , а неорганичниот фосфор 10 дена )

### 2. Концентрацијата на калциумот беше одредувана по методот на Gibitz (35) кој се базира на комплексометристка титрација во присуство на калицин како индикатор.

#### Принцип

Индикаторот калицин во алкална средина со јоните на калциумот  
тради темно зелен и силно флуоресцентен комплекс , чија константа на  
стабилност е помала од константата на стабилност на комплексот што го  
градат јоните на калциумот со ЕДТА (стилендиамиотетраацетат).

Заради тоа при титрација на флуоресцентниот комплекс со ЕДТА истиот се разложува и се создава постабилен комплекс , а флуоресценцијата постепено слабее. Во точката на еквиваленција доаѓа до промена на бојата на растворот во слабо црвено-виолетова , со малку заостаната флуоресценција. Концентрацијата на Са во плунката се изразува во mmol/L.

#### Постапка

Во кивети се инистира 0.2 мл плунка , 1.6 мл редестилириана вода, 0.4 мл индикаторска смесица и 0.6 мл натриум хидроксид. Се титрираат со 0.001 М ЕДТА (комплексот III) до губењето на зелената флуоресценција и појава на црвено-виолетова боја.

3. Концентрацијата на фосфорот се опредствува спектрофотометриски по методот на King (53).

#### Принцип

Неорганскиот фосфор се одредува во филтратот и после таложење на протеините со трихлороцетна киселина .Фосфорот реагира со молибден сулфурна киселина при што се претвара во фосфомолибденска киселина ; а оваа со додавање на редуктивно средство (хидрохинон) помишува во молибденови оксиди со сина боја. Интензитетот на

обојувањето со мери на црвен филтер. Концентрацијата на Р во плунката се изразува во  $\mu\text{mol/L}$ .

#### Постапка

Во кивета се пипстира 0.5 мл плунка , 4.5 мл дејонизирана вода и 1.0 мл трихлороцетна киселина. Се остава да стои 5 минути се центрифугира 5 минути на 3000 вртежи во минута и од бистриот супернатант се пипстира во друга кивета 5 мл , се додава 1.0 мл хидрохинон и 1.0 мл молибденсулфурна киселина. Послед 30 минути се мери апсорбенцијата на црвен филтер.

4. Активноста на алкалната фосфатаза (Е.С.3.1.3.1) во плунката по препорака на IFCC (52) се определува кинетичко-колориметриски. Применета е методата пропорачана од DGCC (23).

#### Принцип

Алкалната фосфатаза го разградува р-нитрофенилфосфатот, при што се ослободува р-нитрофосфат на кого континуирано се мери зголемување на апсорбацијата на 405 нм. Концентрацијата на катализитичката активност на алкална фосфатаза во плунката се изразува во  $\text{U/L}$ .

### Постапка

Во кивета се пипетира 1.0 мл од пулверираната супстратна смеса и 0.02 мл плунка. Се меша, се инкубуира на 37°C и се мери зголемувањето на апсорбацијата на 405 nm на секоја минута за време од 3 минути во однос на воздухот.

Китовите за одредување на алкалната фосфатаза се производство на Randox , United Kingdom.

5. Активноста на киселата фосфатаза (E.C.3.1.3.2)во плунката ја одредуваме со кинетико - колориметриската метода по Hillmann (48).

### Принцип

Киселата фосфатаза го хидролизира натриум алфанафтилфосфатот при pH = 5.5. Ослободениот нафтол реагира со диазониумовата сол на 4-хлоро-о-толуидин при што се создава обен азоцрдукт на кој му се мери зголемувањето на апсорбацијата на 405 nm.

Концентрацијата на каталитичката активност на кисела фосфатаза во плунката се изразува во U/L.

### Постапка

Во кивета се пипетира 1.0 мл од пулверираната супстратна смеса и 0.1 мл плунка. Се меша, се инкубуира 5 минути на 37°C и се мери

одредувањето на апсорбацијата на 405 нм на секоја минута за време од 3 минути во однос на воздухот.

Китовите за одредување на киселата фосфатаза се производство на ~~Барлоу~~, United Kingdom.

### 3. Физичко-хемиски испитувања

Физичко-хемиски испитувања на емајлот се извршија кај серија одбани испитаници, кај кои постои ортодортска индикација за екстракција на премоларите.

3.1. Одредувањето на калициумовата и фосфорната застапеност во емајлот кај 20 деца беше анализирана со атомско апсорциона спектрометрија, рендгенска емисиона спектрометрија и спектрометрија со индуктивно спрегната плазма. Екстрагираните премолари - после извршената екстракција беа обработувани со цел да се издвои емајлот. Со остат фисурен дијамантски борер ја одделувавме коронката од коренот на забет, потоа коронката надолжно ја пресекувавме. Од двете добиени забни половинки со остат челичен округол борер внимателно го отстранивме дентинот. Така добисните емајлови примероци од секој премолар ги внесувавме во посебни флакончиња, исполнети со физиолошки раствор. Истиите беа испратени во лабораторијата на Техничката контрола при Рудници и Железарници - Скопје каде 1 недела се сушени над фосфор центоксид ( $P_2O_5$ ) во ексикатор.

## **I. Определување на содржината на калциум со пламена атомска апсорциона спектрометрија (AAS).**

Определувањето на содржината на калциум се врши со пламена атомска апсорциона спектрометрија со атомски апсорциони спектрометар Perkin Elmer 375.

Резонантното монохроматско зрачење е произведено со Lumina Calcium hollow cathode lamp, со јачина на струјата на ламната од 10 mA. Мерена е апсорцијата на резонантната линија на 422.7 nm од страна на атомите на калциум добиени со атомизација во пламен ацетилен-воздух. Проценот (slit) со кој е ограничена широчината на спектралната апсорциона линија, изнесуваше 0.7 nm.

За калибрација на инструментот користен е Calcium standard solution од фирмата Merck, № 9943, со почетна концентрација од 1 g/L. Од овој раствор во одмерни тиквици од 100 mL припремени се работни раствори со концентрација од 10 - 100 µg/mL. Кон секој од овие раствори додаден е 1 mL раствор на натриум фосфат ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ ) со концентрација 50 µg/mL, за симулација на матриксот.

За анализа со атомска апсорциона спектрометрија, 0.1 g проба од забена смајл е топена на 1000°C со натриум тетраборат,  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ . Стонената маса се растварана во 50 mL 20 % хлороводородна киселина. По комплетното растварање, растворот е префрлен во одмерна тиквица од 100 mL. 10 mL од овој раствор се разредени во одмерна тиквица од 100 mL со 5 % хлороводородна киселина, со што е припремен работен раствор.

## **II. Определување на содржината на калциум со рендгенска емисиона спектрометрија (XRF).**

За потврдување на точноста на определувањето на калциумот со атомска абсорциона спектрометрија, по препорака на Erhardt (26) истите проби се анализирани со рендгенски флуоресцентен спектрометар ARL 72000 во Техничка контрола при Рудници и железарница Скопје, со рендгенска цевка со анода од родиум. Анализата се вршила со мерење на интензитетот на рендгенското флуоресцентно зрачење на калциумовата К $\alpha$  линија, ексцитирана при напонот на рендгенската цевка од 50 kV и јачина на струјата од 40 mA.

Пробата се припремена со топење со литиум тетраборат ( $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ ) во однос 1:50 (0.2 g проба и 10 g  $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ ) во муфолна пекка на 1100  $^{\circ}\text{C}$  за време од 15 минути, во лонче од платина, легирано со 5 % злато. По топењето, масата е излеана во калан од платина, со што се добиен диск со дебелина 3 mm и пречник 35 mm. Овака припремената проба се излагана во спектрометарот на рендгенско зрачење од рендгенската цевка за време од 30 секунди. Карактеристичното зрачење на калциумот, ексцитирано на овој начин, се одвоено од останатото рендгенско зрачење со монохроматор со кристал од LiF, и детектирано со сцинтилационен детектор.

За пресметување на содржината на калциум во анализираните проби, користила се калибрациона крива конструирана со помош на

интернационални референтни материјали од минерални сировини (NBS 633, BCS 174/I, BCS 381, SARM 32)

### III. Определување на содржината на фосфор со бесиламена

#### (електротермална) атомска апсорциона спектрометрија (ETAAS).

Определувањето на содржината на фосфор с врзено со бесиламена атомска апсорциона спектрометрија со атомски апсорциони спектрометар Varian 640 со Zeeman-ов коректор. Мерењата се извршени во Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Резонантното монохроматско зрачење е произведено со Varian Phosphorus hollow cathode lamp, со јачина на струјата на ламната од 35 mA. Мерена е апсорцијата на резонантната линија на 213.6 nm. Проценот (slit) со кој е ограничена широчината на спектралната апсорциона линија, изнесуваше 0.2 nm. Користена е графитна кивста обложена со паладиум. Времето на сушењето на растворот изнесуваше 45 секунди, на температура од 90 °C, и 10 секунди на температура од 105 °C. Температурата на жарењето изнесуваше 800 °C, а температурата на атомизацијата 2100 °C, за време од 3 секунди.

За калибрација на инструментот користен е Phosphate standard solution од фирмата Merck, № 9870, со почетна концентрација од 0.326 mg P/mL. Од овој раствор во одмерни тиквици од 100 mL припремени се

работни раствори со концентрација од 15 - 100  $\mu\text{g}/\text{mL}$ . Кон секој од овие раствори додаден е 1 mL раствор на калциум хлорид ( $\text{CaCl}_2$ ) со концентрација 50  $\mu\text{g Ca/mL}$ , за симулација на матриксот.

За анализа со атомска апсорциона спектрометрија, користени се истите раствори на проби, припремени за анализа на калциум. Од секој раствор, разреден во однос 1:20, земени се со микропипета 20  $\mu\text{L}$  и внесени во графитната кивеста.

#### **IV. Определување на содржината на фосфор со спектрометрија со индуктивно спрегната плазма (ICP).**

Заради добивање на попрецизни податоци покрај атомска апсорциона спектрометрија, пробите се анализирани и со атомски емисиони спектрометар со индуктивно спрегната плазма. Користен е Varian ICP AES Liberty 220, инсталiran на Рударско-геолошки факултет во Штип. Фосфорот е одредуван со мерење на емисионата линија на 213.618 nm. Плазмата е одржувана во стабилен режим со проток на аргон од 16.5 L/min. Фреквенцијата на генераторот изнесуваше 40.5 MHz. Детекцијата е вршена со Solar Blind R166 фотомултиплектор.

За анализа се користени растворите од пробите припремени за анализа со атомска апсорциона спектрометрија.

За пресметување на содржината на фосфорот во анализираните проби, конструирана е калибрациона крива со помош на стандардните проби употребени за определувањето на фосфорот со ETAAS.


3.2. Кај десет специјално одбрани пациенти : едните со предходно одредено ниско , другите со високо калциумово саливарно депо, беше експериментално следен степенот на реминерализацијата, во услови на рандомизиран клинички дизајн. Кај децата кај кои постоене ортодортска индикација на два премолара билатерално поставени , со согласност на ортодонтот, беше извршена одредена постапка на емајловата површина на обата премолара: деминерализација и абразија со абразивна паста (Riogdent) и киселина за нагризување (37% ортофосфорна киселина) во траење од 30 секунди. Веднаш беше екстракиран едниот премолар , додека другиот го екстрактираме после 30 дена. Екстракираните премолари ги внесувавме во специјални флакончиња исполнети со 96% алхол и ги транспортираме до Институтот за биомедицински истражувања при Медицинскиот факултет во Ниш , каде беше извршена сканинг слектронска микроскопија на примероците. На емајловата површина беше следена и анализирана реминерализацијата после едномесечно делување на саливарниот реминерализирачки потенцијал. На двасетте примероци се вршела дехидратација , сушење , па потоа прекривање со тенок слој злато со методата по Goodhew (37) на вакумско

напарување (JEOL, JEE 4X) и во апаратот за катодно распрашување → “sputter” (JEOL , JFC - 1100E) по Goldstein al al (36).

Скенинг електронската микроскопија се работена на скенинг електронски микроскоп JSM 5300 од јапонската фирма JEOL

### **Инструментариум**

SEM ( Scanning Electron Microscope) употребува W или LaB<sub>6</sub> конец за да ги снабди електроните со термичка емисија. Тие електрони се тогаш забрзани заради примерокот кој употребува потенцијална разлика од 2.5 - 50 kV. Електроните се фокусирани од сондата (сонда е електронски зрак кој содејствува со мал волумен од примерокот) до точка формирајќи леки систем и се распрекани низ примерокот. Заради ова е наречен Сканирачки Електронски Микроскоп. Инцидентниот електронски зрак содејствува со примерокот и повеќе видови сигнали се генерирали. Овие сигнали се собрани од детектори и излезот од овие се засилен и се употребени да го модулираат интензитетот на CRT скранот. Четвороаголниот растер се направен на предниот дел од CRT набљудуваните варијации на јаснотија се подесени да сигнализираат скоја варијација од точка до точка што ќе се јави на површината на примерокот.



SEM има два CRT-а: еден за видео презентација со долго перзистирачки фосфор и еден за фотографско снимање со кратко перзистирачки фосфор.

### Зголемување

Зголемување во SEM с конечната димензија на сликата поделена со полето сканирано на примерокот, на пример: ако сондата сканира  $1\text{mm}^2$  од примерокот и излезот се прикажан на CRT еcran како  $100\text{mm}^2$  зголемувањето е  $\times 100$ .

#### 4. Статистичка (компјутерска) обработка на податоците

Користен е тестот на значајност на разликите меѓу две пропорции по формулата

$$t = \frac{P_1 - P_2}{S}$$

$\bar{P}$  = пондерирана вредност на процентот

$$\bar{P} = \frac{P_1 \cdot n_1 + P_2 \cdot n_2 + P_3 \cdot n_3 + \dots + P_x \cdot n_x}{n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_x}$$

$P_1$  = пропорција на обележје на првиот примерок

$P_2$  = пропорција на обележје на вториот примерок

$S$  = стандардна грешка на разликите

$$S = \sqrt{\frac{P_1 q_1}{n_1} + \frac{P_2 q_2}{n_2}}$$

$q_1$  = пропорција на случаи без обележје на серијата ( $n_1$ )

$q_2$  = пропорција на случаи без обележје на серијата ( $n_2$ )

$n_1$  = големина на првиот примерок

$n_2$  = големина на вториот примерок

За секој параметар пресметувани се средните аритметички големини на добиените резултати ( $\bar{X}$ ), стандардни девијации (SD), стандардни грешки (SE) и сигнификантност на разликите на вредностите, по формулата:

- за средна аритметичка големина

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

$X$  = индивидуални големини

$n$  = број на случаи

- стандардна девијација ( $SD$ ), која претставува стандардно отстанување на членовите од серијата во однос на средната аритметичка големина

$$SD = \sqrt{\frac{Sx}{n}}$$

$Sx = \sum (Xi - \bar{X})^2$  сума на квадратите на индивидуалните отстанувања на секоја вредност од средната големина

- за стандардна грешка ( $SE$ ), која ги одредува граничните вредности на аритметичката средина

$$SE = \frac{SD}{\sqrt{n}}$$

- сигнификантноста на разликите меѓу вредностите од испитуваната и контролната група се одредува со помош на "t" вредноста по формулата:

$$t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{SE_1^2 + SE_2^2}}$$

- степенот на слобода се одредува по формулата:

$$df = n_1 + n_2 - 2$$

Во зависност од степените на слобода ( $df$ ) вредностите за "t" се споредуваат од табелата од Fisher и Yates (1942)

Статистички значајни беа земани само оние разлики каде  $p < 0.05$ .

Меѓусебната зависност меѓу испитуваните параметри, беше одредувана преку коефициентот на корелација (Pearson) по формулата:

$$r = \frac{\sum(d_x \cdot d_y)}{\sqrt{\sum d_x^2 \cdot \sum d_y^2}}$$

$d_x \cdot d_y$  = производ од отстапувањата на поодделните големини на секоја појава од нивната средна големина

Непараметарската корелација по Spearman (или Spearman-ов коефициент на непараметарска корелација:

$$RO = 1 - \frac{6 \cdot \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

каде "d" е разлика на рангови и се добива кога од рангот на независно-променливата "x" се одземе рангот на зависно-променливата "y". Ако е  $n \geq 9$  потребно е да се направи и дополнителен t-тест по следната формула:

$$t = RO \cdot \sqrt{\frac{n-2}{1-RO^2}}$$

каде бројот на степени на слободата е:  $DF = n-2$  и граничните вредности се читаат од таблицата на t-тестот.

За обликот на поврзаноста на двете варијабили кај кои е добиена позитивна или негативна, статистички значајна или високо-значајна корелација се користи регресионата анализа. Општиот облик на поврзаноста е даден со равенката:

$$y = a + bx, a$$

$$b = \frac{SD_{xy}}{SD_x^2}$$

каде  $SD_x$  е стандардна девијација на независно-променливата x, а

кооваријанса и се добива од формулата:

$$SD_{xy} = \frac{\sum xy - \bar{x} \cdot \bar{y}}{n}$$

$\sum xy$  = е збир на производите на x и y

n = е број на испитувани парови

$\bar{x}$  = е аритметичка средина на x

$\bar{y}$  = е аритметичка средина на y

и сега "a" се добива од формулата:

$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

Резултатите се сметаат за значајни ако се веројатноста на отфрлувањето на нултата хипотеза  $0,01 \leq p \leq 0,05$ , а за високо-значајни ако  $p < 0,01$  и за незначајни ако е  $p > 0,05$ .

Добиените резултати се обработени компјутерски со IBM-PC 586 со статистичка програма на Институтот за социјална медицина, статистика и информатика во здравството при Медицински факултет - Белград. Резултатите се табларно и графички со стопличести и корелациони програми. При целата статистичка обработка на податоците користена е литература од Radotić (75).

## ПРИКАЗ И АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Добиените резултати од клиничките, биохемиските и физичкохемиските испитувања и статистичката обработка на податоците се представени на соодветни табеларни и графички прикази кои следат.

### 1. Резултати од клиничките испитувања


На табела I е прикажан вкупниот број на испитаници од двете испитувани групи според возраста и полот. Од истата се забележува дека испитувањата се извршени кај 70 испитаници на возраст од 9 - 12 години со подеднаква полова застапеност за абсолютна хомогеност на груните.

табела1. Приказ на вкупниот број на испитаници на двете испитувани групи по пол и возраст.

возраст	Iгрупа(A)			IIгрупа(B)			A-B		
	пол		п	пол		п	пол		п
	М	Ж		М	Ж		М	Ж	
9	4	4	8	4	3	7	8	7	15
10	4	6	10	4	5	9	8	11	19
11	4	5	9	5	5	10	9	10	19
12	5	3	8	5	4	9	10	7	17
п	17	18	35	18	17	35	35	35	70

**1.1.** Испитувањата беа преземени само кај деца со драстични разлики во КЕР-индексот, што го покажува соодветниот графикон 1.

графикон 1 Разлики во структурата на КЕР-от меѓу двете испитувани групи



За разлика од првата група која ја сочинуваат деца со низок КЕР (0-3), и низок просечен кариес индекс (KIP=1,31) децата од втората група имаат изразит висок КЕР ( $>10$ ) и последовательно KIP=11,74.

**1.2.** Понатамошни истражувања беа преземени само кај оние деца со добра орална хигиена ( $OHI-S = 0 - 1$ ) кај двете испитувани групи што го прикажува табела 2.

табела 2. Степен на орална хигиена кај двете испитувани групи

група	n	$\bar{x}$	t	p
I	35	0,23		
II	35	0,28	0,014	0,986

## 2. Резултати од биохемиските испитувања

Резултатите од биохемиските испитувања кај двете испитувани групи дадени се на табелите, графиконите и корелацијски дијаграми кои следат.

**2.1. Анализата на податоците за pH на плунката покажува разлики во висината на добиените средни вредности: во првата група pH = 6,4886, додека во втората група е 6,1486.**

табела 3 Разлики во саливарниот pH кај двете испитувани групи


група	n	$\bar{x}$	SD	SE	t	p
I	35	6,4886	0,197	0,33		
II	35	6,1486	0,131	0,22	8,50	<0,01**

\*сигнификантна разлика  
\*\*високо сигнификантна разлика

Со тестирањето на статистичката значајност на разликите на средните вредности, утврдени се сигнификантни разлики ( $t = 8,50$ ;  $p < 0,01$ ), кои укажуваат на значајно сигнификантно новисок pH кај испитаниците


од првата (со низок КЕР) во однос на втората група (со висок КЕР) што може да се види од графичкиот приказ 2.

Графикон 2 Висина на саливарниот pH кај двете испитувани групи



Тестот за корелација покажа постоење на негативна меѓусебна зависност меѓу pH на саливатата и денталниот морбидитет, ( $R_O = -0,851$ ;  $p<0,01$ ) прикажано на корелациониот дијаграм 1.

дијаграм 1 Корелација меѓу висината на саливарниот pH и вкупниот дентален КЕР



$$RO=-0,851; p<0,01; y=6,554-0,036x$$


**2.2.** Резултатите за концентрацијата на саливарниот калциум ( $\text{Ca}$ ) кај двете испитувани групи дадени се на табела 4 и графикон 3.

**табела 4** Разлики во концентрацијата на саливарниот калциум кај двете испитувани групи

група	n	$\bar{x}$	SD	SE	t	p
I	35	2,2429	0,639	0,108	9,92	<0,01**
II	35	1,0457	0,318	0,054		

сигнификантна разлика  
високо сигнификантна разлика


**графикон 3** Концентрација на калциум во слунката кај двете испитувани групи



Сигнификантно утврдените разлики во концентрацијата на калциумот ( $t = 9,92$ ;  $p < 0,01$ ) укажуваат на значајно поголемо калциумово саливарно депо кај испитаниците со низок КЕР.


Спроведениот тест на корелација на дијаграмот 2, покажува дека постои високо сигнификантна негативна корелација меѓу концентрацијата на калциум и КЕР-от ( $R_O = -0,942; p < 0,01$ ).

дијаграм 2 Корелација меѓу саливарната концентрација на калциум и вкупниот дентален КЕР



На корелацискиот дијаграм 3, се гледа дека постои сигнификантна корелација меѓу концентрацијата на калциумот и pH на плунката ( $n = 0,9092; p < 0,01$ ).

дијаграм 3 Корелација на концентрацијата на калциумот и висината на pH во плунка



Ca

$$r=0.9092; p<0.01; y=5.861+0.279x$$

2.3. Разликите од спектрофотометриските саливарни испитувања за концентрацијата на фосфорот (P) кај двете групи деца, прикажани се на табела 5 и графикон 4.


табела 5 Разлики во концентрацијата на саливарниот фосфор кај двете испитувани групи

група	n	$\bar{x}$	SD	SE	t	p
I	35	2.3600	0.619	0.105	4.13	<0.01**
II	35	2.9829	0.641	0.108		

\* - сигнификантна разлика

\*\* - високо сигнификантна разлика


Графикон 4 Концентрација на фосфор во плунка кај двете испитувани групи



Утврдени се статистички високо значајни разлики во концентрацијата на саливарниот фосфор меѓу двете групи ( $t = 4,13$ ;  $p < 0,01$ ) при што се уочува значајно поголемо саливарно фосфорно депо во втората група.

Корелационата анализа посочи постоење на високо значајна меѓусебна зависност меѓу концентрацијата на фосфор во саливата и КЕР-от ( $RO = 0,66$ ;  $p < 0,01$ ) прикажана на дијаграмот 4.


дијаграм 4 Корелација меѓу саливарната концентрација на фосфор и вкупниот дентален КЕР



$$R^2 = 0,66; p < 0,01; y = 2,185 + 0,074x$$

Корелатскиот дијаграм 5 покажува високо негативна значајна корелација ( $r = -0,5591; p < 0,01$ ) меѓу саливарниот фосфор и саливарниот pH.

дијаграм 5 Корелација на концентрацијата на фосфор и висина на pH во слунката



$$r = 0,5591; p < 0,01; y = 6,55 - 0,063x$$

**2.4.** Добиените резултатите за активноста на алкалната фосфатаза (ALP) во саливата кај двете групи деца прикажани се на табела 6 и соодветниот графикон 5.


**табела 6** Разлики во активноста на алкалната фосфатаза во саливата кај двете испитувани групи

група	n	$\bar{x}$	SD	SE	t	p
I	35	16,2429	1,045	0,177		
II	35	10,6286	0,940	0,159	23,63	<0,01**

\*\*сигнификантна разлика

\*\*\*високо сигнификантна разлика


**графикон 5** Активност на алкална фосфатаза во слюнка кај двете испитувани групи



Со тестирање на статистичката значајност утврдени се сигнификантни разлики во активноста на ензимот меѓу групите ( $t = 23,63$ ;  $p < 0,01$ ), што зборува за поголема активност на алкалната фосфатаза кај децата со добро дентално здравје.

Спроведениот тест на корелација покажува дека постои високо сигнификантна негативна меѓусебна зависност меѓу активноста на алкалната фосфатаза во саливатот и КЕР-от ( $RO = -0,956$ ;  $p < 0,01$ ) што е прикажано на дијаграм 6.


дијаграм 6 Корелација меѓу саливарната активност на алкалната фосфатаза и вкупниот дентален КЕР



$$RO = -0,956; p < 0,01; y = 16,987 - 0,543x$$

Корелационата анализа на дијаграм 7 воедно покажа постоење на високо значајна корелација ( $r = 0,8634$ ;  $p < 0,01$ ) меѓу активноста на алкалната фосфатаза и pH на саливатот.

дијаграм 7 Корелација на активност на алкалната фосфатаза и висината на pH во плунаката



$$r = 0.8634; p < 0.01; y = 5.466 + 0.067x$$

2.5. Добиени резултатите за активноста на киселата фосфатаза (ACP) во саливата кај двете групи деца прикажани се на табела 7.

табела 7 Разлики во активноста на киселата фосфатаза во саливата кај двете испитувани групи


група	n	$\bar{x}$	SD	SE	t	p
I	35	5,7171	1,023	0,173	2,44	<0.05*
II	35	6,2343	0,723	0,122		

\* - сигнификантна разлика

\*\* - високо сигнификантна разлика


Утврдените сигнификантни разлики за активноста на ензимот меѓу групите ( $t = 2.44; p < 0.005$ ), укажува на поголема активност на ензимот кај децата со висок КЕР што е прикажано и графички.

графикон 6 Активностите на киселата фосфатаза во плујката кај двете испитувани групи



Тестот на корелација покажа постоење на високо значајна корелација меѓу активноста на киселата фосфатаза ( $R^2 = 0,678$ ;  $p < 0,01$ ) во саливата и КЕР-от кое е видливо на дијаграмот 8.


Дијаграм 8 Корелација меѓу саливарната активност на киселата фосфатаза и пакуинот дентален КЕР



$$R^2 = 0,678; p < 0,01; y = 5,49 + 0,074x$$

Корелациониот дијаграм 9 ја покажува високо сигнификантна негативната корелација ( $r = -0,7145$ ;  $p < 0,01$ ) меѓу саливарната кисела фосфатаза и саливарниот pH.

дијаграм 9 Корелација на активност на кисела фосфатаза и висина на pH во илунка




$$r = -0,7145; p < 0,01; y = 7,163 - 0,131x$$

## 2.6. Корелациона анализа на резултатите од биохемиските испитувања


Резултатите од корелационата анализа на двесте групи испитаници, кои го даваат степенот на меѓусебната зависност помеѓу следените параметри при биохемиските испитувања во илунката, презентирани се на корелациите дијаграми 10, 11, 12, 13, 14, 15.

дијаграм 10 Корелација на концентрацијата на калциум и фосфор во плунка




$$r = -0.5962; p < 0.01; y = 3.277 - 0.284x$$

дијаграм 11 Корелација на концентрацијата на калциум и активноста на кисела фосфатаза во плунка



$$r = -0.5738; p < 0.01; y = 3.277 - 0.284x$$

дијаграм 12 Корелација на концентрација на калијум и активноста на алкалната фосфатаза во слунката




$$r = 0.8972; p < 0.01; y = 6.856 + 3.968x$$

Проведениот тест на корелација на дијаграмите 10, 11, 12 покажуваат посочено на високо сигнификантна негативна корелација помеѓу концентрацијата на калијум и фосфор ( $r = -0.5962$ ;  $p < 0.01$ ) и концентрацијата на калијум и кисела фосфатаза ( $r = -0.5738$ ;  $p < 0.01$ ), доколку меѓусебната зависност за калијумот и алкалната фосфатаза во слунката е високо позитивна ( $r = 0.8972$ ;  $p < 0.01$ ).


Резултатите за тествот на корелација зборуваат за постоење на висок негативен коефициент на корелација меѓу концентрацијата на фосфор и активноста на алкалната фосфатаза ( $r = -0.5828$ ;  $p < 0.01$ ) и високо висок позитивен коефициент на корелација помеѓу концентрацијата на фосфор и активноста на киселата фосфатаза во саливата ( $r = 0.5668$ ;  $p < 0.01$ ) прикажано на корелационен дијаграм 13 и 14.

### Дијаграм 13 Корелација на концентрација на фосфор и активноста на алкалината фосфатаза во плунката



$r = 0.5828; p < 0.01; y = 19.055 - 1.963x$


дијаграм 14 Корелација на концентрација на фосфор и активноста на кисела фосфатаза во плунката



$r = 0,5668; p < 0,01; y = 2,805 + 1,176x$

Утврдениот коефициент на корелацијата меѓу активноста на алкалната и киселата фосфатаза во саливата ( $r = -0,4891$ ;  $p < 0,01$ ) дадени на дијаграм 15, покажува дека има високо значајна негативна корелација меѓу активноста на двата саливарни ензими.

дијаграм 15 Корелација на активност на алкалната фосфатаза и активноста на кисела фосфатаза во плунката



$$r = -0,4891; p < 0,01; y = 7,432 - 0,115x$$

### 3. Резултати од физичко-хемиски испитувања


Резултатите од физичко-хемиските испитувања прикажани се табеларно, графички, на корелациони дијаграми и слики.

**3.1.** На табела 8 и графикон 7 прикажан е масниот удел на калциумот во % во проби од смајл, со пламсна атомска апсорбциона спектрометрија (AAS).

табела 8 Масен удел на Ca во проби од емајл добиени со AAS

група	n	%	t	p
I	10	34,8		
II	10	34,4	0,013	0,987

графикон 7 Масен удел на  $\text{Ca}^{2+}$  во проби од емајл добиени со AAS



t-тест за пропорции;  $p>0,05$


Ниакви значајни разлики помеѓу двете групи не се најдени ( $t = 0,013$ ;  $p = 0,987$ ).

Исто така, статистички значајни разлики за процентуалната катцумова застапеност во емајлот меѓу групите утврдена со помош на рентгенска емисиона спектрометрија (XRF) не се евидентирани ( $t = 0,03$ ;  $p = 0,993$ ) табела 9 и графикон 8.

табела 9 Масен удел на Ca во проби од емајл добиени со XRF

група	n	%	t	p
I	10	34,6		
II	10	34,5	0,003	0,993

графикон 8 Масен удел на  $\text{Ca}^{2+}$  во проби од емајл добиени со XRF



t-тест за пропорции; p>0,05


Резултатите за содржината на фосфорот во пробите од емајлот добиени со безпламена електротермална атомска апсорциона спектрометрија (ETAAS) дадени се на табела 10.

табела 10 Масен удел на Р во проби од смајл добиени со ETAAS

Група	n	%	t	p
	10	16,2		
	10	15,5	0,030	0,975

Сигнификантни разлики за процентуалната застапеност на фосфор во смајлот меѓу двете испитувани групи не постојат ( $t = 0,030$ ;  $p = 0,975$ ) и тоа е прикажано и графички.


Графикон 9 Масен удел на фосфор во проби од смајл добиени со ETAAS



t-тест за пропорции;  $p>0,05$

Податоците добиени за масниот удел на фосфорот во смајлот преку употребувани метода - спектрометрија со индуктивна спрегнатата пламна (ICP), дадени се на табела 11.


Дијаграм 17 Корелација на фосфор во смајл со метода ETAA&S и метода ICP



$$r = 0.799; p < 0.01; y = 9.74 + 0.4x$$

### 3.2. Резултати добиени од сканинг електронска микроскопија (SEM) ќе ги проследиме на сликите нито следат

На сликите 1(а и б) и 2(а и б) прикажани се смајлови површини кај пациенти со претходно утврдена ниска концентрација на Са во плунката под различни зголемувања ( $\times 1000$ ;  $\times 7500$ ). На слика 1а и 1б се прикажана смајловата површина на заб кој с екстрактиран веднаш после извршената деминерализација и абразија. На слика 2а и 2б се прикажана смајлова површина на заб кај кој екстракцијата с направена 30 дена после извршената абразија и деминерализација.




слика 1а




слика 1б

забележителна с ерозијата и деминерализацијата на површината со многу темни простори.




слика 2а




слика 2б

е забележува делумно смалување на темните простори, стеснување на интерпизматските простори и нерамномерно зарамнување на површината на смајлот, која укажува на иницијална реминерализација.

На сликите 3(а и б) и 4(а и б) прикажани се смајлови површини кај птиците со претходно утврдена висока концентрација на Са во плунката под различни зголемувања ( $\times 1000$ ;  $\times 7500$ ). На слика 3а и 3б е прикажана смајлова површина на заб кој е скетрахиран веднаш после извршената абразија и деминерализација. На слика 4а и 4б е прикажана смајлова површина на заб кој е скетракцијата е направена 30 дена после извршената абразија и деминерализација.




слика За




слика 36

Се гледа микроабрадиран емајл и деминерализирани емајлови кристали со  
многу темни простори



слика 4а



слика 4б

Се гледа јасно намалување на темните простори, добра кристализација,  
стеснети интерпизматски простори и уедначено зарамнување на  
новрепината која укажува на напредната реминерализација

## ДИСКУСИЈА

Занемарена од стоматолозите, а игнорирана од физичарите, плунката претставува најнепозната и најбезвредната средина од сите телесни течности. Сенак истата со својата бавна секреција игра витална улога во очување на итсгритетот на оралните ткива.

Нејзината протективна улога во однос на кариесот се состои пред се во неутрализација и пufferизација на киселините од денталниот плак и обезбедување на јони за реминерализација за оневозможување на емајловата деструкција.

Пufferскиот капацитет како една од најважните природни заштитни функции на плунката во одржување на ацидо-базната рамнотежа, односно оралната хомеостаза го истакнуваат Mandel (61, 62) и Navazesh (69).

Студијата на Englender (27) покажала дека пufferскиот капацитет е поголем кај лица резистентни на кариес отколку кај лица кои со синонитво кариозни заби, каде надот на pH и концентрацијата на лактати во денталниот плак го забрзуваат процесот на дентална деструкција.

Во стручната литература постојат различни вредности за концентрацијата на водородните јони во стимулирана, активна и нестимулирана, насивна плунка. За нормална концентрација ја земаме вредноста  $6,75 \pm 0,2$  што зборува дека саливарната реакција е скоро неутрална.

Добиените резултати од нашите клиничко-биохемиски испитувања покажуваат иониски вредности за pH од нормалните вредности како кај деца со добро орално здравје ( $\text{pH} = 6,49$ ) така и кај децата со нарушенско орално здравје ( $\text{pH} = 6,15$ ), што сметаме дека се должи на начинот на

собирање на плунка: наутро и без стимулација. Високо значајните разлики во pH меѓу групите ( $p < 0,01$ ) и спроведениот тест за корелација помеѓу саливарниот pH и денталниот морбидитет ( $p < 0,01$ ) се во согласност со досегашните сознанија за меѓусебната обртнопропорционална (негативна) зависност на концентрацијата на H јони и денталниот кариес.

Меѓутоа, сознанијата во однос на улогата на електролитите во динамиката на кариозниот процес, прилично се инсуфициентни, а информациите презентирани во стручната литература се неуедначни и контрадикторни.

Калициумот игра значајна улога во физиолошките процеси во организмот, а неговото правилно користење и регуларен метаболизам зависи од поедини хормони како паратиреоидниот хормон и калцитонинот и витамини, посебно витаминот D.

Нормалната саливарна вредност на концентрација на Ca според Dresen и сор. (24) изискува 0,86-0,95 mmol/L.

Од стручната литература добиваме контрадикторни податоци за саливарната концентрација на калициумот во корелација со возрастта на испитаниците. Томеритсен (91) кај возрасните групи од 9-15 и 18-48 години не наоѓа осцилации во калициумовата саливарна вредност.

Резултатите од нашите анализи во однос на концентрацијата на калициумот во мешана плунка укажуваат на изразито повисоки вредности на саливарниот калициум како кај испитаниците со добро дентално здравје (2,24 mmol/l) така и кај децата со загрижувачки дентален морбидитет (1,05 mmol/l). Нашите наоди се совпаѓаат со резултатите на Todorović (88) која кај испитаници на возраст од 5-20 години поделени во 3 возрасни групи утврдила повисоки вредности на Ca јоните кај сите групи и тенденција на спаѓање на истите со возраста.

Промената на концентрацијата на калциумот и фосфорот во плунката се наведуваат како битен фактор во посттеруптивната матурација на смајлот, која се одвива непосредно после ерупцијата на забите, односно вградување на овие саливарни макроелементи во кристалите на хидроксиапатитот на смајлот.

Калциумот како локален предиспонирачки фактор во настанакот на забниот карис е изучуван од многу педонтолози и дентални патологи. Податоците кои зборуваат за корслација на овој саливарен електролит и денталниот карис се контрадикторни.

Zenovski (96) утврдил дека концентрацијата на саливарниот калциум е значајно повисока во плунката кај деца со здрави заби за разлика од децата со кариозни заби.

Tokyeva (90) во своите испитувања за квантитативниот состав на меновита плунка во однос на распространетостта на кариссот, утврдила тесна поврзаност меѓу калциум и резистентноста на забите кон карис во период на нивна матурација.

Show (82) утврдил дека нема значајни разлики во концентрацијата на саливарниот калциум помеѓу карис-осетливи и карис-резистентни лица.

Vranić-Stanisljević (93) во своите наоди кај школски деца не напла меѓусебна зависност помеѓу степенот на распространетост на карисот и концентрацијата на калциум во плунката, а Todorović (89) во плунката на претшколски и школски деца со различна карис фреквенција ( $KEP=0-6$ ) поделени во 4 групи уочува разлики во концентрацијата на калциум, меѓутога истите се статистички незначајни.

Добиените резултати од наполните клиничко-биохемиски испитувања и статистичка значајност на податоците, во однос на саливарната концентрација на калциумот, укажуваат на високо сигнификантни

повисоки вредности на калциум кај деца со добро во споредба со испитаниците со нарушуно дентално здравје ( $p<0,01$ ). Резултатите од спроведената корелациона анализа покажаа висока негативна меѓусебна зависност помеѓу концентрацијата на калциумот во плунката и денталниот морбидитет ( $p<0,01$ ), што го толкуваме со заштитното дејство на калциумот на појавата и распростраността на кариссот кај децата особено значајно за младите трајни заби во хипоминерализиран смајл.

Влијанието на саливарниот калциум врз реминерализацијата на деструираната забна површина го истакнал уште 1970 Krušić (56), кој постигнал висока карисс редукција кај 40 деца на возраст од 9-10 години за само 7 месеци (кај машки пол 8,32%, а кај женски пол 8,67%) со употреба на препаратор Calcium-Sandos Forte. Заради утврдената карисс протективна улога на калциумот (Ca), Mc Clure (64) и Nizel (71) поедини хранливи продукти ги збогатуваат со калциум (Ca), за да организмот ја добие оптималната количина.

Експерименталните истражувања на глувци спроведен од страна на Constant (17) со калциум дефицит довеле до појава на карис на моларите на глувците.

Заби не се раствораат во плунката бидејќи плунката е презаситена со Ca, PO<sub>4</sub> и OH јони, а истите ја чинат и минералната структура на забите. Стененот на заситеност е уште поголем во денталниот плак, кој е во директна врска со забната површина. Во овој динамичен еклисириум, плунката обезбедува бариера за деминерализационите процеси и ја форсира реминерализацијата. Салипарната презаситеност не е доволна кога драматично паѓа pH и води до саливарна ацидоза.

Откривајќи ѕека стимулираната плунка е со  $>$  pH и позаситена со Ca, PO<sub>4</sub> и OH јони од нестимулираната, FDI CORE (29) (Комисија за орално

здравје, истражување и епидемиологија при FDI) сугерира дека стимулираната илунка е добар реминерализирачки раствор.

Во согласност со овие сугестији нашите испитувања покажаа висока меѓусебна зависност помеѓу калциумовата концентрација и pH во илункта ( $p<0,01$ ).

Нивната заедничка реминерализирачка улога ја истакнува и Sreebny (85) при што укажува на важноста на промените во саливарниот pH за отишувањето на калциумот од страна на саливарните протеини како статерин, кисели пролин-протеини и фосфорпротеини кои имаат способност да го задржуваат калциумот.

Од стручната биохемиска и медицинска литература се најдува на многотво информации за значајната улога на фосфорот, кој се карактеризира со праг на ресорпција, и во колку концентрацијата на фосфати во плазмата е испод критичната вредност од 1 mmol/L, тие воопшто не се губат со урината.

Нормалната вредност на анерганскиот фосфор во облик на фосфатни јони  $\text{HPO}_4^{2-}$  и  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  изнесува 3-4 mmol/L.

Резултатите од нашите испитувања покажаа нешто пониски вредности на саливарниот фосфор (P) кај двете испитувани групи од добиените нормални вредности, (за I група-2,36 mmol/L и за II група-2,98 mmol/L) што сметаме дека се должи пред сè на фактот дека нашите испитаници се строго селектирани.

Објаснување на така ниските фосфорни вредности во илунката наоѓаме и во наодите на Howden (46) кај деца и возрасни која уочува дека концентрацијата на фосфорот во илунката со возрастта расте, додека концентрацијата на калциумот онаа.

За важноста на овој саливарен електролит во очувувањето на цврстите забини ткива и како можен локален предиспонирачки фактор во

настанувањето на забниот кариес, стручната литература дава неуедначени информации.

Show (82) утврдил дека концентрацијата на саливарниот фосфор кај деца со здраво забало е повисока од истата кај деца со висока кариес фреквенција.

Други пак автори, како Zenovski(96) и Tokyeva(90) ја негираат асоцијацијата фосфор-кариес сметајќи дека фосфорот ја завршил својата улога уште пред ерупцијата на забите, заедно со калциумот како градител на хидроксиапатитните кристали и нема никакво влијание за денталното здравје.

Резултатите добиени од нашите испитувања зборуваат дека постои висока статистичка разлика во добиените саливарни вредности за концентрацијата на фосфор меѓу групите ( $p<0,01$ ), а позитивниот високо значаен коефициент на корелација ( $RO=0,66$ ;  $p<0,01$ ) помеѓу саливарниот фосфор и КЕР-от, го посочува фосфорот како електролит кој ја помага забната деструкција. Нашите наоди се совпаѓаат со констатациите на Vranić-Stavljević (93) за покачени вредности на саливарниот фосфор кај деца склони кон кариес.

Објаснувањето од страна на некои автори дека покачените вредности на концентрацијата на фосфор во плунката се должат на волеменото разградување на забните ткива како резултат на кариес деструкција, сметаме дека е неприфатливо зашто притоа би се покачиле вредностите и на другите електролити во плунката кои претставуваат интегрален дел на минералната структура на забите, пред се тоа би се смесувало на калциумот. Во нашите испитувања затоа ја спроведовме корелационата анализа меѓу концентрацијата на фосфорот и концентрацијата на калциумот во плунката и утврдивме дека постои положитивна статистички значајна меѓувисност помеѓу фосфорот и

калиумот ( $p<0,01$ ), што ја истакнува уште повеќе негативната улога на фосфорот врз реминерализиските процеси.

Ензимите претставуваат посебен вид на протеини кои најчесто се растворени во клеточната течност, или се наоѓаат адсорбирани во површината на клеточната мембрана и во контакт со разни материји ги катализираат хемиските реакции.

Биохемиските реакции во саливата се уште останаа неразјаснети во однос на разните ензими во плунката (околу 50) и нивната партиципација во етиопатогенезата на заболувањата на забнопотпорниот орган.

Ензимите на плунката се пред се хидролази. Алкалната и киселата фосфатаза се естерази во групата на хидролази.

Нивното проучување како и на другите органски состојки на плунката се секако од понов датум, пред се поради нивната ниска концентрација и потреба од примена на осетливи аналитички методи, па оттука до скоро занемарено подрачје од интерес за многу истражувачи (42, 43).

Додека алкалната фосфатаза учествува во процесите на минерализација и е поврзана со општата регулација на ниво на фосфати, киселата фосфатаза се вбројува во групата на лизозомални хидролази, со автолитична улога.

Фосфатазите се извонредно осетливи на промената на pH на плунката и во зависност од концентрацијата на H јоните, истакнува Вутов (95), алкална фосфатаза ќе го изрази своето синтетизирачко дејство, а киселата фосфатаза разградувачкото дејство.

Активноста на алкалната и киселата фосфатаза во однос на напредната и активна кариозна лезија според Karjalainen (54) е спротивна: постои намалување на активноста на алкалната фосфатаза и цела низа други ензими, а зголемена активност на киселата фосфатаза. Во други

свои испитувања Karjalainen (55) утврдува дека активноста на киселата фосфатаза е скоро 15 пати послаба во одонтобластите и предентинот од активноста на алкалната фосфатаза.

Нашите наоди во согласност со тие констатации покажуваат статистички значајни разлики помеѓу децата со добро и нарупено здравје: за алкалната фосфатаза ( $p<0,01$ ), за киселата фосфатаза ( $p<0,5$ ).

Меѓутоа, корелационата анализа покажа дека помеѓу алкалната фосфатаза и кариссот постои високо значајна статистички негативна корелација ( $RO = -0,96$ ;  $p<0,01$ ), додека помеѓу киселата фосфатаза и кариссот истата е позитивна ( $RO = 0,68$ ;  $p<0,01$ ).

Во однос на саливарниот pH двата ензима се однесуваат сопствено спротивно, додека алкалната фосфатаза и pH во плунката се меѓусебно зависни ( $r = 0,86$ ;  $p<0,01$ ), киселата фосфатаза и pH во плунката негативно корелираат ( $r = -0,71$ ;  $p<0,01$ ).

И во однос на саливарните електролити калциум и фосфор, двата ензима се однесуваат спротивно, додека алкалната фосфатаза позитивно корелира со калциумот ( $r = 0,90$ ;  $p<0,01$ ), а негативно со фосфорот ( $r = -0,58$ ;  $p<0,01$ ), киселата фосфатаза негативно корелира со калциумот ( $r = -0,57$ ;  $p<0,01$ ), а позитивно со фосфорот ( $r = 0,57$ ;  $p<0,01$ ).

Ова, го потврдува оштетото прифатеното мислење дека алкалната фосфатаза заседно со калциум јоните во саливатот учествуваат во процесите на реминерализација, а киселата фосфатаза заседно со  $PO_4^{2-}$  јоните во деминерализационите процеси, а утврдената високо сигнификантна негативна меѓусебна зависност на двете фосфатази ( $r = -0,49$ ;  $p<0,01$ ) уште сдрапи ја нагласува пивната сопствена спротивна саливарна функција.

Калциумот претставува интегрален дел на коскеното ткиво и забите, при што целокупната негова количина во организмот (1000-1200g

Са) 99% е депонирано во минералната кристална структура на коските и забите во вид на хидроксиапатит, а само 1% во останатите ткива. Бројните експерименти на животни покажале дека калциумот заедно со фосфорот тешко се губат од изградените забни ткива додека кај коските овој процес е реверзабилен. За разлика од дентинот и цементот каде имаме брза апсорбиција и депозиција на минералните материји (цементот има приближно иста, а дентинот 3 пати поспоред размена на минерали од коскеното ткиво), емајлот покажува екстремно според размена на минерали, па оттука и размислувањата дека се работи за мртва, безживотна, скаменета минерална материја. Меѓутоа, доказите за несомнени хемиски и физички промени и реакции во емајлот, како и присуството на ензими и протеини говорат за неговата виталност и покрај отсуството на некои карактеристики на виталните ткива како што се: раст, регенерација и репродукција.

Емајлот по својот минерален состав се разликува во зависност од степенот на неговата матурација. Така Allan (1) укажува дека младиот емајл содржи 86% аноргански материји додека зрелиот емајл содржи 96-97% аноргански материји, а останатиот органски и хидратен дел видливо се смалува. Поради послабата неорганска структура во фаза на матурација, емајлот е со поголема пропусливост која се изведува преку органските делови и интерпризматската супстанца и истиот е разбираливо поосетлив кон кариес ноксите, истакнува Groeneveld, (41).

Калциумот е главен елемент на хидроксиапатит ( $\text{Ca}_5(\text{OH}(\text{PO}_4)_3)$ ) според Scott и Simons (80) е застапен со 37%, според Curson (19) 36%.

Добиените резултати од нашите физичко-хемиски испитувања и статистичка обработка на податоците, во однос на концентрацијата на калциумот во емајлот кај деца со различен дентален морбидитет укажуваат на ниска процентна застапеност на калциумот во емајлот; кај

двете употребувани методи (пламена апсорциона спектрометрија и рентгенска емисиона спектрометрија), како за групата со низок КЕР (4,8% и 34,6%) така и за децата со висок КЕР (34,4% и 34,5%). Статистички најсигнификантните разлики помеѓу масниот удел на калциумот во смајлот кај двете групи, како кај пламена апсорциона спектрометрија ( $p = 0,987$ ), така и кај рентгенска емисиона спектрометрија ( $p = 0,983$ ) констатирани во нашите физикохемиски испитувања, сметаме дека се согласни со фактот дека испитуваниот смајл им припаѓа на млади и нематурирани заби кои само што изникнале.

Досега, во стручната литература, покрај често споменуваната и употребувана атомска апсорциона спектрометрија, не најдовме на податоци за испитување на застапеност на калциумот во смајлот со идомашната рентгенска емисиона спектрометрија. Меѓутоа, спроведуваната корелациона анализа на добиените податоци помеѓу овие две методи покажка дека постои сигнификантна корелација меѓу двете методи ( $p < 0,01$ ) што говори дека нема да згрешиме во колку се определиме за било која од овие две методи.

Фосфорот како вториот важен ологослемент во изградбата на забите, во облик на неоргански и органски фосфати, 80% е депониран во хидроксилантитот на коските и забите, а 20% со наоѓа во клеточната и конклеточната течност.

Scot и Simons (80) испитувајќи ги неорганските материји во зрел смајл со атомска апсорциона спектрометрија констатирале 55,5% застапеност на  $\text{PO}_4$ , а Carson (19) дава податок дека во 100гр смајлов пепел има 7,3гр отпаѓа на фосфор.

Добиените резултати од нашите физикохемиски испитувања и статистичка обработка на податоците во однос на концентрацијата на фосфор во смајлот на млади трајни заби се совпаѓаат со овие на

Георгиева (34) и Вутов (95) кои исто така констатирале пониски вредности во однос на оние кај зрел емајл. Масниот удел на фосфорот кај децата со добро орално здравје со помош на електротермална атомска апсорпциона спектрометрија и на спектрометрија со индуктивно спрегната плазма е идентичен 16,2%, додека фосфорната застапеност кај децата со нарушене орално здравје изнесува 15,5% за електротермална атомска апсорпциона спектрометрија односно 16,0% за спектрометрија со индуктивно спрегната плазма. Статистички сигнификантни разлики во вредностите на фосфорот меѓу групите и со двете употребени методи не се најдени ( $p<0,5$ ).

Коефициентот на корелација меѓу двете употребувани методи ( $r=0,799$ ;  $p<0,01$ ) покажа дека постои високо значајна корелација, што овозможува подеднаква употреба на двете методи при вакви или слични истражувања: досега често употребувана електротермална атомска апсорпциона спектрометрија и другата спектрометрија со индуктивно спрегната плазма за која не наидовме на податоци во стручната литература за нејзина употреба во проучувањето на фосфорниот удел во емајловата супстанца.

Реминерализацијата како динамичен процес на минерална надомест на забна површина во последните децении е од посебен интерес и речиси редовно се поврзува со примената на флуорот. Меѓутоа, бидејќи истиот не дава абсолютна редукција на кариесот, во поново време покрај него се почесто се испитуваат саливарните компоненти кои асоцијативно со флуорот делуваат (57, 14, 65, 66, 33).

Посебен акцент се дава на саливарниот калциум и проучувањата на природниот саливарен потенцијал за зголемување на кариес редукција што веќе е постигнато со флуорот според Rolla (77) и Bećirović (7, 10, 11), а секако здружен со елиминација на главните локални причинители на

кариесот: денталниот плак и шеќерите истакнуваат во своите трудови Margolis (63) и Rose (78).

Додека Backer-Dirks (6) и Pat (73) ја ценеле реминерализацијата преку исчезнувањето на белите дамки на емајлот во тек на различен временски период, денес овој процес во чекор со најновите достигнувања се следи со SEM, како оптимална метода за испитување на процесите што се случуваат во забните ткива (68, 72, 74, 79).

За зголемување на активната површина на емајлот од што зависи минералната пенетрација и инкорпорација, потребна е делумна органска и неорганска елиминација (40, 47, 59).

За подобра реминерализација нагласува Gašić (31, 32) неопходно е киселинско нагризување на емајлот за зголемување на неговата порозност, меѓутоа не подолго од 30 секунди, бидејќи при подолгата експозиција се губи рельефот на површината со комбинација на интра и интерпризматска деминерализација.

Robinson и соработници (76) во своите испитувања на 30 жаби утврдил дека калциумот се вградува во хидроксилапатитот, непречено, во колку се отстрани органскиот емајлов слој со хипохлорит-раствор.

Во своите опсежни студии Berg (13) и Croll (18) дури и кај некои емајлови оштетувања, со помош на микроабразија и отстранување на дел од емајлот (25 - 75 микрометри) и употреба на флуорни раствори, постигнува дополнителна кристализација на оштетениот емајл кое резултира со мазна и сјајна забна површина.

Flutz (28) ја следи реминерализацијата со поларизационо светло и скенинг електро микроскопија употребувајќи раствори со различна калциумова концентрација. Своите резултати за подобра реминерализирачка моќ на растворот со ниска калциумова концентрација (приближни со нормалните вредности на Ca во плунката) ги толкува со

фактот дека истиот овозможува пролонгирана реминерализација со поголем раст на кристалите (50 - 150nm), за разлика од растворот со екстремно висока калциумова концентрација која го блокира минералниот внес и понатамошниот раст на кристалите (50 - 75nm).

Резултатите од нашите експериментални испитувања проследени со SEM ја потврдија репараторната улога на плунката кај двете групи испитаници во услови на елиминирани главни локални кариес-фактори при што треба да се напомене дека експериментот се реализираше *in vivo*, во услови на рандомизиран клинички дизајн што е од посебно значење кога станува збор за вакви или слични клинички испитувања.

Утврдениот поголем степен на реминерализација кај децата со поголема концентрација на калциумот во плунката е во согласност со најновиот тренд во превентивната стоматологија за значајна улога на природната пролонгирана саливарна реминерализација во очување на дентално здравје.

## **ЗАКЛУЧОЦИ**

1. Реминерализирачкиот потенцијал на саливата претставува еден од главните фактори за добро дентално здравје.
2. Емајлот претставува основен натоанатомски супстрат за де- и реминерализирачките процеси.
3. Концентрацијата на калциумот (Ca) во плунката покажа сигнификантно повисоки вредности кај децата со низок КЕР, а воедно корелационата анализа даде високо сигнификантна негативна корелација на саливарниот калциум (Ca) и денталниот морбидитет и високо сигнификантна корелација со саливарниот pH. Сметаме дека ова ја истакнува улогата на калциумот (Ca) во плунката во протективно-репараторните и стабилизациони процеси врз забниот смајл.
4. Концентрацијата на фосфорот (P) во плунката покажа сигнификантно пониски вредности кај испитаниците со добро дентално здравје, и високо сигнификантна меѓусебна корелација меѓу саливарниот фосфор (P) и КЕР индексот како и високо сигнификантна негативна корелација меѓу фосфорот (P) и pH во плунката. Ваквиот наод го сметаме за директна асоцијација на фосфорот (P) во плунката со развојната сволуција на кариес деструкцијата на забот.
5. Активноста на алкалната фосфатаза (ALP) во плунката е повеќе нагласена кај децата со низок КЕР индекс. Константираната високо сигнификантна негативна корелација помеѓу алкалната фосфатаза (ALP) и КЕР-от од една страна и високо сигнификантната позитивна корелација

помеѓу ALP и pH во саливата од друга страна ја нагласува биофизиолошката улога на алкалната фосфатаза (ALP) во репараторните процеси на плунката во кои таа остварува јасна партиципација.

6. Активноста на киселата фосфатаза (ACP) во плунката е послаба кај децата со добро дентално здравје. Константираната високо сигнификантна корелација на саливарната кисела фосфатаза (ACP) и КЕР-от и високо сигнификантна негативна корелација помеѓу киселата фосфатаза (ACP) и pH во плунката, укажуваат на учеството на киселата фосфатаза (ACP) од плунката во минералиниот губиток од забното ткиво односно деминерализациските процеси.

7. Додатната корелациона анализа меѓу следените саливарни параметри, ги прикажа калциумот (Ca) и алкалната фосфатаза (ALP) во плунката како реминерализирачки фактори, за разлика од фосфорот (P) и киселата фосфатаза (ACP) кои ги посочуваме како деминерализирачки фактори.

8. Физичко-хемиските испитувања го прикажаа смајловото ткиво кај младите трајни заби како вулнерабилно за кариес нокси, поради утврдената послаба минерална структура

9. Масниот удел на калциумот (Ca) во смајлот кај младите трајни заби нема сигнификантни разлики меѓу групите, а за негово одредување ги препорачуваме како AAS, така и XRF, бидејќи и двете методи даваат подеднакво пресцизни резултати.

10. Масниот удел на фосфорот (P) во емајлот кај младите трајни заби меѓу групите статистички сигнификантно не се разликува. За одредување на фосфорот (P) во емајлот и ETAAS и ICP методите даваат податоци кои високо сигнификантно корелираат.

11. SEM е прифатлива и прецизна метода за следење на степенот на реминерализација на емајловата површина.
12. Утврдениот повисок степен на реминерализација (следен после извршената емајлова деминерализација и микроабразија) кај децата со повисоко калциумово саливарно депо уште еднаш го потенцира активното учество на калциумот (Ca) во природната реминерализација.
13. Во прилог на тоа предлагаме кај кариес ризични пациенти да се изврши кондиционирање на плунката, заради добивање на солиден реминерализирачки раствор, преку нејзино стимулирање и внесување на калциум.
14. Природниот реминерализирачки потенцијал на плунката е сложен механизам каде остваруваат партиципација не само неорганските туку и органските саливарни компоненти чие генерирање и конкретна улога треба да бидат предмет на понатамошни истражувања.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Allan JH. Maturation of enamel. In: Structural and chemical organization of teeth. Academic Press, New York, 1967.
2. Andić J, Popović V. Mehanizmi zaštite oralne sluzokože. Stomatol Gl Srb 1978; (5): 343-8.
3. Andić J. Osnovi oralne fiziologije i biohemije. Naučna knjiga, Beograd, 1990.
4. Andić J, Janković Lj, Gajić M, Todorović T. Uloga salivarnih sastojaka u očuvanju oralnih struktura: mehanizmi oralne homeostaze. Stomatol Gl Srb 1993; 40: 16-23.
5. Arrends J, Gelhard TBEM. In vivo remineralization of human enamel. In: Leach SA, Edgar WM (editors). Remineralization of the teeth. JPL Press Ltd, Oxford 1983; pp. 1 - 15.
6. Backer-Dicks O. Posteruptive changes in dental enamel. J Dent Res 1966; 45: 503-22.
7. Бекировиќ М, Џарчев М, Солева В, Босилкова Т, Крстевска М. Реминерализирачки потенцијал на шлунката и дентален морбидитет. Макед Стоматол Прегл 1993; 17 (3-4): 123 - 5.
8. Бекировиќ М, Мирчева М, Џарчев М, Босилкова Г, Крстевска М. Нивото на алкалната и киселата фосфатаза во саливата кај деца со различна кариес застапеност. I конгрес на стоматолозите од Македонија (Ансракт). Охрид: Здружение на стоматолозите од Македонија, 1994; 8.
9. Бекировиќ М. Влијанисто на оралната хигиена врз саливарното ниво на алкалната и киселата фосфатаза при различна кариес застапеност. XI simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji (abstrakti). Niš: Medicinski fakultet-Niš, Stomatološka klinika, 1995: 15.

10. Bećirović M, Tsarchev M, Bosilkova G, Krstevska M. Remineralization potential of saliva in children. 110 BJCL (abstracts) 1995; 2: 185.
11. Bećirović M, Carčev M. Correlation between Ca and P in children saliva and caries. 2<sup>nd</sup> Congress of the Balkan Stomatological Society. (abstracts). 1997; 55: 88
12. Белавелковска З. Биохемиска верификација на хидролитизната сизимска активност кај пациенти со прогресивна парадонтопатија (дисертација). Скопје. Стоматолошки факултет. 1989.
13. Berg JH, Donly KJ. The enamel surface and enamel microabrazion, In: Croll TP. Enamel microabrazion. Quintessence Publishing Co. Chicago, 1991; 7: 55 - 60.
14. Cate JM, Duisters PE. Alternating demineralization and remineralization of artificial enamel lesions. Caries Res 1982; 16: 201-10.
15. Cate JM. Laboratory de- and remineralization models. International Congress and Symposium Series 209. London. 1994; 25 - 32.
16. Collys K. Rehardering of surface softened and surface etched enamel in vitro and by intraoral exposure. Caries Res 1993; 27: 15 - 20.
17. Constant MA. Dental caries in the cotton rat. J Nutr. 1954; 53: 29
18. Croll TP. Enamel Microabrazion: the technique. Quintessence Int 1989; 20: 385-400.
19. Curson EJM, Losse FL. Dental caries and trace elements composition of whole human enamel. J Am Dent Assoc 1977; 49: 1146 - 50.
20. Цветковик Н, Хрисохο Р, Груев Н. Ензимски потенцијал на забната пулпа. Макед Стоматол Пресл 1983; (1-2): 5-9.
21. Цветковик Н, Хрисохο Р, Груев Т. Активноста на ал. фосфатаза при Caries profunda. Макед Стоматол Пресл 1984; (1-2): 14-19.
22. Del Belso A, Major C. The effects of thermal injury on pulpal hydrolases. Oral Surg 1975; 40: 801-7.
23. Deutsche Gesellschaft für Clinische Chemie. Enzyms. J Clin Chem Clin Biochem 1972; 10: 182.

24. Dreisen S, Goodrich YS, Levg MB. Comparison of the salivary glands and salivary electrolytes in man and marmoset. *Arch Oral Biol* 1968; 13: 229-37.
25. Џекова-Стојкова С. Одбани текстови од биохемијата. Орална биохемија. Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, 1993.
26. Ehrhardt H. Röntgenfluoreszenzanalyse. VEB Deuscher für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1985, pp11-56.
27. Englander HR, Shklair IL, Fosdick LS. The effects of saliva on the pH and lactate concentrations in dental plaques. Caries rampant individuals. *J Dent Res* 1959; 38: 848 - 53.
28. Flaitz CM, Nicks MJ. Role of the acid - etch technique in remineralization of caries - like lesions of enamel: A polarized light and scanning electron microscopic study. *J Dent Child* 1994; 21 - 27.
29. FDI Working Group 10. CORE. Saliva: Its role in health and disease. *Int Dent J* 1992; 42: 291 - 304.
30. Gao HJ. Scaning Microradiographic and Microtomographic studies of remineralization of subsurface enamel lesions. *J Ch Society-Faraday Transactions* 1993; 89: 2907-12.
31. Gašić J, Daćić-Simonović D. Dentalna pelikula - formiranje, sastav i uloga. *Stomatol Gl Srb* 1995; 42: 109 - 14.
32. Gašić M i sar. Varijacije u izgledu demineralizovane gledi u odnosu na vreme nagrizanja ortofosfornom kiselinom (SEM istraživanja). III simpozijum za elektronsku mikroskopiju Srbije, (abstrakti) Niš, 1992;123.
33. Gelhard TBFM, Arends J. Salivars Properties Related to in vivo Remineralization In: Leach SA, Edggar WM (editors). Factor relating to demineralization and remineralization of the teeth. IRL Press Ltd Oxford, 1983; pp 61-8.
34. Георгиева К. Новости в стоматологията Медицина и физкултура. София, 1980.
35. Gribitz HJ. Calcium. *Clin Chem Acta* 1967; 10: 238 - 44.

36. Goldstein JI, Newbury DE, Echlin P, Joy DC, Romig AD, Lyman CE, Fiori C, Lifshin E. Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis. Plenum Press. New York, 1992.
37. Goodhew PJ. Specimen preparation in materials science: Practical methods in electron microscopy. North-Holland/American Elsevier. Amsterdam, 1973.
38. Greene IC. Oral hygiene and periodontal disease. Am J Pub Health 1963; 53: 913 - 22.
39. Greene JC, Vermillion The simplified oral hygiene index. J Am Dent Assoc 1964; 68: 7.
40. Gron P, Hay DI. Inhibition of calcium phosphate precipitation by human secretion. Arch Oral Biol 1976; 21: 201 - 5.
41. Groeneveld A, Purcell-Lewis DJ, Arends J. Influence of the mineral content of enamel on caries-like lesions produced in hydroxyethyl cellulose buffer solutions. Caries Res 1975; 9:127 - 39.
42. Groeneveld ML, Bos TV, Everts V, Beertsen W. Cell - bound and extracellular matrix - associated alkaline phosphatase activity in rat periodontal ligament. J Periodont Res 1996; 31: 73 - 9.
43. Groeneveld ML, Everts V, Beertsen W. Loss of attachment in the marginal periodontium of the rat incisor under noninflammatory conditions: Expression of alkaline phosphatase activity. J Periodont Res 1996; 31: 66 - 72.
44. Hayashi I. High resolution electron microscopy of the initial mineral deposition on enamel surface. J El Microsc 1993; 42: 342 - 45.
45. Hicks MJ, Silverstone LM. Acid-etching of caries - like lesions of enamel: a polarized light microscopic study. Caries Res 1984; 18: 315 - 26.
46. Hicks MJ, Silverstone LM. Acid-etching of caries-like lesions of enamel: a scanning electron microscopic study. Caries Res 1984; 18: 327-35.
47. Hillmann GJ. Acid phosphatase. J Clin Chem Clin Biochem 1971; 9:273.
48. Howden GF. Soluble Pyrophosphates and Remineralization. Br Dent J 1986; 393- 5.

49. Ingram GS, Silverstone LM. A chemical and histological study of artificial caries formation. *Caries Res* 1981; 15: 198.
50. Ingram GS, Silverstone LM. A chemical and histological study of artificial caries in human dental enamel in vitro. *Caries Res* 1981; 15: 393-8.
51. Ingram GS, Fejerskov O. A scanning electron microscope study of artificial caries lesion formation. *Caries Res* 1986; 20: 32 - 9.
52. International Federation of Clinical Chemistry. Expert Panel on Enzymes. *J Clin Chem Biochem* 1983; 21: 731 - 48.
53. Karjalainen S, Makinen KK. Phosphonic monoester hydrolase - like activity in the odontoblast - predentine region of the intact and caries human teeth. *Arch Oral Biol.* 1977; 22: 507-10.
54. Karjalainen S. Metabolic alterations in the odontoblast-predentine region during the propagation of caries (dissertation). Turku, Finland, 1979.
55. King RJ. Mikroanaliza u medicinskoj biohemiji. JAZU Zagreb, 1953.
56. Krušić V, Bartenjev M. Vpliv preparata Calcium-Sandoz Forte na redukcijo zbrane gnilobe. Simpozij o kalciju. Klinične bolnišnice Ljubljana. Ljubljana, 1970; 164 - 7.
57. Larsen MJ. Some notes on the diffusion of acidic and alkaline agents into natural human caries lesions in vitro. *Arch Oral Biol* 1992; 37: 411-6.
58. Lussi A, Linde A. Mineral Induction in-vivo by Dentin Proteins. *Caries Res* 1993; 27: 241-8.
59. Lewison D, Taister Z. Alkaline Phosphatase development in cartilage maturation. *J Dent Res* 1980; 59: 999-1000.
60. Ljubišković Lj i sar. Uticaj vrednosti proteina i nekih enzima mešovite pljuvačke na brzinu formiranja zubnog kamenca. 8. Kongres stomatologa Jugoslavije: Vrnjačka Banja, 1984: 168.
61. Mandel I. Relation of saliva and plaque to caries. *J Dent Res* 1974; 53: 246 - 66.
62. Mandel ID. The role of saliva in maintaining oral homeostasis. *J Am Dent Assoc* 1989; 119: 298-304.

63. Margolis HC, Zhang VP, Venhoute J, Moreno EC. Effect of sucrose concentration on the cariogenic potential of pooled plaque fluid from caries-free and caries-positive individuals. *Caries Res* 1993; 27: 467 - 73.
64. Mc Clure FJ, Mulerr A. The caries inhibititg effect of dibasic sodium phosphate and dibasic calcium phosphate added to wheat flour and bread diets. *J Am Dent Assoc* 1959; 53: 36-41.
65. Mellberg JR. Remineralization A status report for the American Journal of Dentistry. Part I. *Am J Dent* 1988; 1: 39 - 43.
66. Mellberg JR. Remineralization. A status report for the American Journal of Dentistry. Part II. *Am J Dent* 1988; 1: 85 - 9.
67. Miller WD. A study of certain questions relating to the pathology of the teeth. *Dent Cadmos* 1905; 476: 18 - 39.
68. Mitić N, Dačić-Simonović D. Dentin i pulpa prevencija i terapija (mono-grafija). Prosveta/Niš, 1994.
69. Navazesh M, Christensen CM. A comparison of whole mouth resting and stimulated salivary measurement procedures. *J Dent Res* 1982; 61: 1158-62.
70. Nikiforuk G. Saliva and dental caries. In: Nikiforuk G. Understanding dental caries prevention: Ethiology and mehanism. Basel, Karger S. 1985.
71. Nizel AE. Nutrition in preventive dentistry: Science and practice. WB Saunders Co. Philadelphia. 1972.
72. Pantić VR. Elektronska mikroskopija i molekularna biologija ćelije. III simpozijum za elektronsku mikroskopiju Srbije, SEM. Niš, 1992: 6-8.
73. Pot T, Groeneveld A, Purcell-Lewison DJ. The origin and behavior of white spot enamel lesions. *Neth Dent J* 1977; 15: 6-18.
74. Pavlović G. Priprema uzorka dentina za analizu SEM-om. Optimalan postupak za analizu otvora dentiskih kanalića. *Stomatol Gl Srb* 1991; (1): 57-64.
75. Radutić M, Dotlić R, Janošević S, Marinković J. Osnovi medicinske statistike. Medicinski fakultet, Beograd. 1991.

76. Robinson C, Hallsworth AS, Shore RL, Kirham J. Effect of surface zone deproteinisation on the access of mineral ions into subsurface carious lesions of human enamel. *Caries Res* 1990; 24: 226 - 30.
77. Rolla G, Ogaard B. Studies on the solubility of calcium, fluoride in human saliva In: Leach SA, Edgar WM (editors). Factors relating to demineralization and remineralization of the teeth. JPL Press Ltd, Oxford 1983; 45 - 50.
78. Rose RK, Dibdin SH, Shollis RP. A quantitative study of calcium-binding and aggregation in selected oral bacteria. *J Dent Res* 1993; 72: 78 - 84.
79. Savić V. Razvoj elektronske mikroskopije u Nišu. III simpozijum za elektronsku mikroskopiju Srbije, SEM. Niš, 1992; 13 - 5.
80. Scott IH, Symons NBB. Introduction to Dental Anatomy. E & S Livingstone - Edinburgh and London. 1971;.
81. Shanon JL. Parotid fluid flow rate, parotid fluid and serum inorganic phosphate concentrations as related to dental caries status in man. *J Dent Res* 1964; 43: 1029 - 38.
82. Shaw L, Murray JJ, Burchell CK, Best JS. Calcium and phosphorus content of plaque and saliva in relation to dental caries. *Caries Res* 1983; 17: 543 - 8.
83. Silverstone LM. Remineralization phenomena. *Caries Res* 1977; 11: 59 - 84.
84. Симоновски М. Промени во минералниот статус кај болни од прогресивна парадонтопатија (докторска дисертација) Скопје. Стоматолошки факултет. 1982.
85. Sreebny LM. Salivary flow in health and disease. *Compen Cont Educ Dent* 1989; 13: 461-69.
86. Стевановиќ М. Аспекти на реакција на пулподентскиот орган при некомлицирани кариозни лезии и процена на нивната реверзибилност (докторска дисертација) Скопје. Стоматолошки факултет. 1991.
87. Todorović T. Koncentracija Ca, Mg i pljuvačke u pacijenta sa različitim stepenom rasprostranetosti karijesa. *Stomatol Gl Srb* 1991; (5): 343-50.

88. Todorović T. Kvantitativna zastupljenost kalcijuma, magnezija i fosfata pljuvačke u ispitanika različitog starosnog doba. Stomatol Gl Srb 1993; 40: 29-32.
89. Todorović T. Uticaj elektrolita pljuvačke - kalciuma, magnezija i fosfora na pojavu karijesa zuba dece. Stomatol Gl Srb 1993; 40: 67-72.
90. Tokyeva M. Mixed saliva Ca and P, the rate of saliva excretiva and the caries resistance of the teeth during of the mineralization period in children. Stomatologija (Mosk) 1983; 62: 62-4.
91. Томернитен ВЛ. Содержание магния и кальция смешаной слюны ресей, взрослых практически и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и первой систему. Стоматология, 1967.
92. Vojinović J i sar. Preventivni program u stomatologiji. Naučna knjiga, Beograd. 1990.
93. Vranić S. Biokemijske osobitosti sline u nastanku karijesa (doktorska disertacija). Zagreb, 1988.
94. Vulović M. Osnova razumevanje delovanja pljuvačke. Budva, 1996.
95. Вугов М. Детска стоматология. Медицина и физкултура, София, 1989.
96. Zenovski VP. Mixed salivary Ca and P, the rate of saliva excretion and caries resistance of teeth dependent of the child's age. Stomatologija (Mosk) 1983; 63: 63 - 5.